

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА
А.Д.-ПРИЛЕП
Бр. 03-382/1
16.04. 2021 год.

Извештај
од ревизијата на финансиските извештаи за 2020 г.
на ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД - Прилеп

До

Акционерите на ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп

Извештај на независниот ревизор

Ние извршивме ревизија на приложениот Извештај за финансиската состојба на ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп, заклучно со 31 декември 2020 г. како и на соодветниот Извештај за сеопфатната добивка, Прегледот на паричните текови, Извештајот за промените во капиталот за годината што заврши тогаш и Прегледот на значајните сметководствени политики и објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството на друштвото е одговорно за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во РМ и интерната контрола која што е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали се резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Нашата одговорност и обврска е да изразиме мислење за реалноста и објективноста на искажаните состојби во финансиските извештаи на АД врз основа на нашата ревизија.

Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните Стандарди за Ревизија. Овие стандарди бараат ние да ја планираме и да ја спроведеме ревизијата со цел да добиеме разумна сигурност дали финансиските извештаи се ослободени од значајни погрешни прикажувања. Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибирање на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Зависно од расудувањето на ревизорот се избираат постапки вклучувајќи ја и процената на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали се резултат на измама или грешка. Со своите оценки на ризикот ревизорот ја испитува и разгледува интерната контрола релевантна за подготвување и презентирање на финансиските извештаи на друштвото за да обликува ревизорски постапки кои се соодветни на околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективноста на интерната контрола на друштвото. Ревизијата исто така вклучува проценка на користените сметководствени принципи и значајните оценки извршени од страна на раководството, а исто така и оценка на севкупната презентација на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои ги прибравме се достатни и соодветни за да обезбедат разумна основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според нашето мислење финансиските извештаи објективно ја презентират, од сите материјални аспекти, финансиската состојба на ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп заклучно со 31 декември 2020 година, како и неговата финансиска успешност, промените во капиталот и неговите парични текови за годината која завршува со тој датум во согласност со Сметководствените стандарди прифатени во РСМ.

Обрнување на внимание

Како што е обелоденето во белешка 2.1- Основа за подготовка на финансиските извештаи, раководството на АД Прилепска Пиварница Прилеп на ден 12 март 2021 година доставило годишна сметка и одобрило финансиски извештаи за годината која завршува на ден 31 декември 2020 година. Потоа раководството прифати корекции предложени од наша страна дадени во текот на ревизијата и изготви коригирана годишна сметка и дополнително на ден 14 април 2021 година одобри нови финансиски извештаи за годината која завршува на ден 31 декември 2020 година. Нашето мислење се однесува на финансиските извештаи одобрени од раководството на ден 14 април 2021 година.

Нашето мислење не е модификувано по однос на ова прашање.

Извештај за други правни и регулативни барања

Раководството на друштвото е исто така одговорно за подготвување на годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2020 г. во согласност со чл. 384 од Законот за трговските друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на годишниот извештај, со историските финансиски податоци објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31.12.2020 г. во согласност со МРС 720, како и во согласност со барањата на член 34 став 1 точка (д) од Законот за ревизија.


Според наше мислење историските финансиски податоци изнесени во годишниот извештај за работењето на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2020 г., се конзистентни во сите материјални аспекти, со податоците објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Во Струмица 16.04.2021 г.

Во име на
ТП Ревизија ВИТАНОВА



Овластен ревизор:
Кеји Вишанова



ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2020 ГОДИНА

СОДРЖИНА:

Страна

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

Извештај за сеопфатна добивка за 2020 година	2
Извештај за финансиската состојба на ден 31 декември 2020 година	3
Извештај за паричните текови за 2020 година	4
Извештај за промените на главнината за 2020 година	5
Белешки кон финансиските извештаи	6-29

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ПЕРИОДОТ За годината што завршува на 31 Декември 2020 и 2019 (во 000 ден)


		01.01. - 31.12.	
		2020	2019
Приходи од продажба	4	1,610,144	1,887,710
Останати оперативни приходи (добивка)	5	25,854	35,124
Промени на залихите на готови производи и производството во тек		(12,036)	6,455
Потрошени материјали и ситен инвентар	7	(646,282)	(718,665)
Набавна вредност на стоки и материјали	8	(282,899)	(462,228)
Услуги со карактер на материјални трошоци	9	(237,953)	(336,762)
Трошоци за депрецијација и амортизација	11	(183,557)	(197,996)
Нематеријални трошоци од работењето	12	(17,902)	(32,612)
Останати трошоци од работењето од редовни активности	13	(20,858)	(8,001)
Плати и надомести	10	(160,936)	(173,163)
Добивка/загуба од оперативно работење		73,575	(138)
Финансиски приходи	6	18,615	23,244
Финансиски расходи	14	(2,070)	(3,084)
Добивка/загуба пред оданочување		90,120	20,022
Данок од добивка	15	(7,795)	
Добивка/загуба од редовно раб. по		82,325	20,022
Број на акции:		39,918	39,918
Заработка по акција (во денари)	16	2,062	502

Составен дел на овој биланс се и Сметководствените политики и објаснувачките белешки

Одговорен сметководител
Здравко Јорданоски




Директор
Сашко Самарџиоски



ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ

на 31 Декември 2020 и 2019 (во 000 ден)

СРЕДСТВА		2020	2019
Долгорочни средства			
Материјални средства	17	711,299	840,183
Долгорочни финансиски средства	18	153,524	56,389
		864,823	896,572
Тековни средства			
Залихи	19	355,271	340,821
Побарувања за аванси во земјата	20	18,929	21,746
Парични средства и еквиваленти на парични	21	182,377	51,226
Побарувања од купувачи	22	156,400	229,105
Побарувања од државата и др. институции	23	2,571	21,544
Останати побарувања и АВР	24	17,334	16,976
Краткорочни оречени средства	25	691,787	639,965
		1,424,669	1,321,383
ВКУПНА АКТИВА		2,289,492	2,217,955

КАПИТАЛ И ОБВРСКИ

Капитал и резерви

Запишан основен капитал	25	305,262	305,262
Ревалоризациона резерва	ПГ	22,558	2,995
Резерви	ПГ	61,141	61,141
Акумулирана добивка/загуба	ПГ	1,633,691	1,613,669
Добивка за финансиската година	БУ	82,325	20,022
		2,104,977	2,003,089

Долгорочни обврски

Тековни обврски

Обврски спрема добавувачи	27	128,357	159,405
Обврски за аванси депозити и кауции	28		
Краткорочни обврски за даноци, придонеси и други давачки	29	55,898	55,386
Обврски према вработените	30	224	39
Останати краткорочни обврски, останати резервирања и ПВР	31	36	36
Краткорочни финансиски обврски	32		
		184,515	214,866
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		2,289,492	2,217,955

Составен дел на овој биланс се и Сметководствени политики и објаснувачките белешки
Одговорен сметководител
Зоранко Јорданоски



Директор
Сашко Самарџиоски

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ ЗА ПЕРИОДОТ
за годината која завршува на 31.12.2020 и 31.12.2019 (во 000 денари)**


Готовински текови од деловни активности	2020	2019
Нето добивка/загуба после оданочување	82,325	20,022
Промени - Зголемување/намалување на :		
Залихи	(14,450)	(64,053)
Побарувања од купувачи	72,705	16,859
Побарувања за дадени аванси на добавувачи	2,817	(2,140)
Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	18,973	(20,127)
Останати краткорочни побарувања и АВР	(51,822)	(4,268)
Обврски спрема добавувачи	(31,048)	37,685
Обврски за аванси, депозити и кауции	-	
Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести за плата	512	(11,694)
Обврски кон вработените	185	(220)
Тековни даночни обврски		
Обврски по заеми и кредити	-	
Останати краткорочни обврски и ПВР	-	(4,530)
	80,197	(32,466)
Готовински текови од инвестициони активности		
Директни набавки на нематеријални и материјални средства	31,749	(47,510)
	31,749	(47,510)
Готовински текови од финансиски активности		
Зголемување/намалување на краткорочни пласмани	(358)	55,463
Зголемување/намалување на долгорочни кредити	-	
Зголемување/намалување на капиталот	19,563	(1)
	19,205	55,462
Зголемување/намалување на паричните средства	131,151	(24,514)
Парични средства на почеток на годината	51,226	75,740
Парични средства на крајот на годината	182,377	51,226

Составен дел на овој биланс се и Сметководствените политики и објаснувачките белешки

Одговорен сметководител
Здравко Јорданоски




Директор
Сашко Самарџиоски



ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп

Извештај за промена на главнината на 31 декември 2020 (во 000 денари)

Позиција	Основна главна	Задржана добивка/ загуба	Добивка/ загуба за годината	Резерви	Ревакориз ирана вредност	Вкупно
Состојба на 01.01.2020	305,263	733,498	900,193	61,141	2,995	2,003,090
пренос		880,171	(880,171)			-
Повторно утврдено с-до	305,263	1,613,669	20,022	61,141	2,995	2,003,090
Промени на капиталот за 2020					19,563	19,563
Издавање /објавување на акционерски капитал						-
Дивиденди						-
Вкупна сеопфатна добивка за годината			82,325			82,325
Трансфер на задржана добивка доб.		20,022	(20,022)			-
Состојба на 31.12.2020	305,263	1,633,691	82,325	61,141	22,558	2,104,978
Состојба на 01.01.2019	305,263	625,648	988,021	61,141	2,995	1,983,068
Промена на сметководствени политики						
Повторно утврдено салдо	305,263	625,648	988,021	61,141	2,995	1,983,068
Промени на капиталот во 2019						-
Издавање /објавување на акционерски Дивиденди						-
Вкупна сеопфатна добивка за годината			20,022			20,022
Трансфер/пренос на задржана добивка		107,850	(107,850)			-
Состојба на 31.12.2019	305,263	733,498	900,193	61,141	2,995	2,003,090

Заплатениот капитал е 305.263 Мај денари

Составен дел на овој биланс се и Сметководствениите политики и објаснувачките белешки

Одговорен сметководител

Здравко Јордановски

Директор

Бориско Самарџиоски

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп

1. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ДРУШТВОТО

Назив и регистрација:

Акционерско друштво ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА Прилеп

Форма на трговското друштво : АД

ЕМБС - 4071344

Седиште, телефон, е-маил

Седиштето на друштвото се наоѓа на ул Цане Кузманоски-1

Тел: 048 421450

е-маил: pravnik@pripiv.com.mk

Дејност и вработени :

Основна дејност на друштвото е производство и промет на пиво и безалкохолни пијалоци Шифра според НКД 11.05. Покрај ова друштвото е регистрирано и за вршење на дејност според регистрацијата на друштвото.

- Вкупниот број на вработени на 31.12.2020 година е 252 вработени (2019;266)

Основачи и одговорност:

Основачи на друштвото се :

1. Акционери согласно со акционерска книга

Вид на акции: обични

Број на издадени акции : 39.918

Номинална вредност на една акција 125 ЕУР

Запишан капитал : 4.989.750 ЕУР

Број на иматели 157 (2019; 162) и број на сопственички позиции 168 (2019;172)

Овластувањата и одговорноста на акционерското друштво во правниот промет со трети лица е неограничено и за обврските одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување е Сашко Самарџиоски, генерален директор и претседател на Управен одбор.

Овие финансиски извештаи се одобрени за издавање од страна на Управниот одбор на ден 14 април 2021 година.

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2. Основа за составување на финансиските извештаи

2.1. Основ за подготовка на финансиските извештаи

Финансиските извештаи, дадени на страниците од 2 до 28 и објаснувачките белешки кон нив, се составени во согласност со Сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Македонија во Правилникот за сметководство (во понатамошниот текст сметководствени стандарди прифатени во Република Македонија). Се бара финансиските извештаи составени според важечките прописи да ја одразуваат примената на целокупните (деталните) прописи што се однесуваат на примената на сметководствените принципи. Во извесни случаи претпријатието може да изврши избор на одредена сметководствена политика во рамките на пропишаните сметководствени политики; во други случаи претпријатието може самостојно да одлучува дали, или нема да ја примени пропишаната сметководствена политика.

Менаџментот конзистентно ги применува одобрените сметководствени политики во соодветните пресметковни периоди.

Финансиските извештаи за годините кои завршуваат на 31 декември 2020 и 2019 година на Друштвото ги презентираат финансиската состојба, резултатите од работењето, паричните текови и промените на капиталот на сите организациони единици (подружници) на територијата на Република Македонија.

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годините кои завршуваат на 31 декември 2020 и 2019 година. Тековните и споредбените податоци во финансиските извештаи се дадени во илјади денари (000 МКД). Раководството достави годишна сметка и одобри финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2020 година на ден 12 март 2021 година. Потоа по предлог на ревизорот, прифативме и изготвивме корегирани годишна сметка и дополнително на ден 14 април 2021 година одобрихме нови финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2020 година. Онаму каде што е потребно, споредбените податоци се прилагодени и усогласени со цел да одговараат на извршената презентација во тековната година. Денарот претставува официјална известувачка валута на Друштвото. Сите други трансакции во валута различна од официјалната се сметаат за трансакции во странска валута.

Финансиските извештаи за друштвото се поединечни.

2.2. Основни сметководствени методи

Финансиските извештаи се составени врз основа на методот на набавна вредност, освен за недвижностите, постројките и опремата (НПО) и нивната амортизација, кај кои се вршени корекции во минатите години врз основа на принципот на ревалоризација со примена на унифицирани коефициенти на пораст на цените на производителите на индустриски производи, кои ги објавува Државниот завод за статистика на Република Македонија и за вложувањата расположливи за продажба кои се признаени според нивната објективна (пазарна) вредност.

2.3. Користење на проценки и расудувања

При подготвувањето на овие финансиски извештаи Друштвото применува одредени сметководствени проценки. Одредени ставки во финансиските извештаи кои неможат прецизно да се измерат се проценуваат. Процесот на проценување вклучува расудувања засновани на последните расположливи информации.

Проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на средствата, објективната вредност на побарувањата односно нивната ненаплатливост, застареноста на залихите, објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба и сл.

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во врска со околностите на коишто била засновата проценката или како резултат на нови информации, поголемо искуство или последователни случувања.

Ефектите од промените во сметководствените проценки се вклучуваат во утврдувањето на нето добивката или загубата во периодот на промената и или во идните периоди доколку промената влијае и на двете.

2.4. Континуитет во работењето

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето односно дека друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина. Друштвото нема намера, ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење.

3. Основни сметководствени политики

Основните сметководствени политики и проценки користени при составувањето на овие финансиски извештаи се дадени подолу.

Основните сметководствени политики применети при составувањето на финансиските извештаи, се конзистентни со оние применети при составувањето на финансиските извештаи за 2019 година, доколку поинаку не е наведено во натамошниот текст.

Изготвувањето на финансиските извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија бара од раководството на Друштвото употреба на проценки и претпоставки кои влијаат на прикажаните износи на средствата и обврските и обелоденувањето на неизвесни средства и обврски на денот на финансиските извештаи, како и на приходите и трошоците во извештајниот период. Овие проценки и претпоставки се засновани на информациите достапни на датумот на изготвување на Извештајот за финансиската состојба. Овие проценки се разгледуваат периодично и промените во оценките се прикажуваат во периодите во кои истите стануваат познати.

Најзначајната употреба на расудувањата и проценки, кои се обелоденети во прегледот на значајните сметководствени политики и соодветни објаснувачки белешки се однесуваат на обезвреднување на финансиските и нефинансиските средства, финансиските обврски и оценката за резервирања за судски спорови.

Споредливите износи ги претставуваат ревидираните финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2019 година.

3.1. Приходи

Во согласност со прописите, приходите од работењето и останатите соодветни приходи се искажани по фактурна вредност, во моментот на нивното настанување. Ова значи дека приходите се мерат по објективна вредност на добиениот надоместок или побарувањето. Приходите се признаваат ако истовремено пораснат средствата или се намалат обврските.

3.1.1. Приходите од продажба на производи и услуги

Приходите од продажба на производи и стоки се мерат по објективната вредност на примените средства или побарувања, намален за враќање на стоките, трговските попусти и количинските работи.

Приходот се признава во билансот на успех кога:

- На купувачот се пренесени значајни ризици и користи од сопственоста над производите;
- Друштвото не задржува, ниту трајно управување, ниту контрола над производите;
- Износот на приходите приходите може веродостојно да се измерат;
- Е веројатно дека продадените производи ќе се наплатат односно кога веројатно е дека економските користи ќе дојдат како прилив на друштвото
- Трошоците кои настанале или кои ќе настанат во врска со трансакцијата може со сигурност да се измерат и соодветен доказ за трансакцијата постои.

3.1.2. Исправка на побарувањата на товар на трошоците

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп

За реализацијата од претходните пресметковни периоди и за онаа која во тековниот пресметковен период е пресметана во корист на приходите се врши исправка на побарувањата на товар на трошоците.

3.1.3. Приходите од продажба на кредит

Приходите од продажба на кредит се признаваат во целост во корист на вкупниот приход во периодот во кој испораката е извршена.

3.1.4. Останатите приходи

Останатите приходи претставуваат приходи кои не потекнуваат од основната дејност на Друштвото.

3.1.5. Приходи од финансирање

Приходите од финансирање кои се пресметани до датата на билансот на состојба, се искажуваат како приходи во годината на која се однесуваат, независно дали се наплатени. Тие се состојат од приходи од дивиденди, капитални добивки од продажба на хартии од вредност, приходи од камати на депозити и курсни разлики.

Дивидендите се признаваат како приходи кога ќе се утврди правото за примање на истата. Каматите се признаваат на пресметковна основа за периодот за кои се однесуваат.

3.2. Расходи

3.2.1. Трошоци на реализација и расходи

Трошоците на реализација ги содржат сите трошоци кои се настанати во текот на годината и кои се директно поврзани со остварената реализација (приход под точка 3.1.), и нивната висина е зависна од висината на реализацијата.

Трошоците се признаваат во зависност од степенот на извршување на датумот на сочинување на билансот.

Општи, административни и трошоци на продажба ги содржат сите трошоци кои се настанати во текот на годината и кои не се директно поврзани со остварената реализација, што значи дека нивната висина е независна од висината на реализацијата.

Друштвото се придржува до следните критериуми при признавање на расходите:

- Расходите имаат за последица намалување на средствата или зголемување на обврските, што е возможно да се измери со сигурност;
- Расходите имат директна поврзаност со настанатите трошоци и посебните позиции на приходите;
- Кога се очекува остварување на приходите во повеќе идни пресметковни периоди, тогаш признавање на расходите се извршува со постапка на разумна алокација на пресметковни периоди;
- Расходот веднаш се признава во пресметковниот период кога издатокот не остварува идни економски користи, а нема услови да се признае како позиција на активата во билансот
- Расходот веднаш се признава во пресметковниот период и тогаш кога настанало обврска, а нема услови да се признае како позиција на активата.

3.2.2. Расходи од финансирање

Расходите од финансирање кои се пресметани до датата на билансот на состојба, се искажуваат како расходи во годината на која се однесуваат, независно дали се платени. Тие се состојат од камати, провизии и курсни разлики. Каматите се признаваат како расходи согласно на временскиот период за кои се однесуваат.

Ентитетот ги капитализира трошоците за позајмување кои можат да се припишат на стекнувањето, изградбата или производството на средство кое се квалификува, како дел од набавната вредност на тоа средство. Овие трошоци се капитализираат како дел од набавната вредност на одредено средство кога е веројатно дека тие ќе резултираат во идни економски користи за ентитетот и дека таквите трошоци ќе можат веродостојно да се измерат.

3.2.3. Пресметување на средства за плаќање и сметководствен третман на курсните разлики

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп

Деловните промени во странска валута се искажуваат во денари според курсот важечки на денот на деловната промена. Сите монетарни средства и обврски искажани во странска валута се превреднуваат во денари според средниот курс важечки на денот на билансот на состојбата.

Позитивните и негативните курсни разлики што настанале со пресметка на побарувањата и обврските во странски средства за плаќање во нивната денарска противвредност се искажани во билансот на успех како приходи, односно расходи во годината на која се однесуваат.

Официјалните девизни курсеви користени за конверзија во денар на ставките од Извештајот за финансиска состојба искажани во странска валута на 31 декември 2020 и 2019 година се како следи:

	2020	2019
ЕУР	61,6940	61.4856
УСД	50,2353	54,9518

3.2.4. Данок на добивка (тековен и одложен)

Данокот од добивка се состои од тековен и одложен данок. Данокот од добивка се признава во билансот на успех на Друштвото. Тековниот данок од добивка се пресметува согласно одредбите на релевантните законски прописи во Република Македонија. Даночната основа за пресметување на данокот на добивка претставува износот на добивката која се утврдува во даночниот биланс. Основата за пресметување на данокот на добивка се утврдува како разлика меѓу вкупните приходи и вкупните расходи на даночни от обврзник во износи утврдени согласно со прописите за сметководство и сметководствените стандарди. Искажаниот финансиски резултат од билансот на успех се зголемува за непризнаените расходи и помалку утврдени приходи утврдени со законот за данок на добивка.

Данокот од добивка се пресметува со примена на важечката даночна стапка на датумот на билансот на состојба по стапка од 10% (2019: 10%).

Одложениот данок од добивка се пресметува со примена на методата на обврски за сите времи разлики кои се јавуваат на датумот на билансот на состојба како разлики помеѓу даночната основа на средствата и обврските и нивната сметководствена вредност, за целите на финансиско известување. Одложените даночни средства и обврски се мерат според важечките законски даночните стапки кои биле на сила и имаат правно дејство на датумот на билансот на состојба.

3.3. Заработувачка по акција

Друштвото ја прикажува основната заработувачка по акција од обичните акции. Пресметката на основната заработувачка по акција е направена со поделба на нето добивката за годината која им припаѓа на имателите на обични акции со пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината.

3.4. Нематеријални и материјални вложувања

3.4.1. Недвижности постројки и опрема (НПО)

3.4.1.1. Општа објава

Почетно, НПО се евидентираат по нивната набавна вредност. Набавната вредност ја чини фактурната вредност на набавените средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба. Последователно, НПО се евидентираат по нивната набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и било какво оштетување на вредноста. Во изминатиот период, Друштвото вршело законска ревалоризација на НПО на крајот од годината со примена на официјално објавените коефициенти за ревалоризација од страна на Државниот Завод за Статистика кои одговораат на општиот индекс на пораст на цени, врз нивната набавна вредност и акумулирана амортизација. Ваква ревалоризација повеќе не се пресметува и евидентира. Ефект од спроведената ревалоризација е ревалоризациона резерва во рамките на вкупниот капитал, која до 2001 година се распоредува сразмерно на акционерската главница, законските резерви и нераспоредената добивка, а од 2002 година повеќе не се распоредува и се евидентира и искажува издвоено во билансот на состојба.

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп

Трошоците за тековно и инвестиционо одржување се евидентираат на товар на расходите во моментот на нивното настанување. Издатоците кои се однесуваат на реконструкции и подобрувања, кои го менуваат капацитетот или корисниот век на употреба на НПО, се додаваат на набавната вредност на тие средства.

Позитивната, односно негативната разлика настаната при продажба на НПО се книжи како капитална добивка или загуба и се искажува во рамките на останатите приходи, односно расходи.

Модел на ревалоризација

Недвижностите се евидентирани по ревалоризираната вредност, која ја преставува нејзината објективна вредност на датумот на ревалоризација намалена за последователната акумулирана депрецијација и последователните акумулирани загуби поради обезвреднување. Ревалоризациите треба да се прават со достатна редовност за да осигураат дека сметководствената вредност материјално не се разликува од онаа која би била утврдена користејќи ја објективната вредност на крајот на периодот за известување.

3.4.1.2. Амортизација

Амортизацијата на НПО претставува систематска распределба на амортизирачкиот износ за време на корисниот век на употреба на средството. НПО се амортизираат поединечно, се до нивниот целосен отпис. Земјиштето и инвестициите во тек не се амортизираат.

Употребените годишни стапки на амортизација односно предвидените корисни векови на употреба на НПО за 2020 година во однос на 2019 година се следните:

Недвижности	2,5-10%	2,5-10%
Деловен инвентар и Мебел	5-20%	5-20%
Компјутерска опрема и софтвер	25%	25%
Телекомуникациска опрема и возила	20-25%	20-25%

Сите стапки се зголемени за 50% поради работа во две и три смени

3.7. Залихи

Залихите се искажуваат според пониската од набавната вредност и нето реализационата вредност. Набавната вредност ги вклучува сите трошоци за доведување на залихите во нивна сегашна состојба. Нето реализационата вредност е проценета пазарна вредност намалена за сите продажни, транспортни и дистрибуциони трошоци потребни за нивна продажба.

Потрошокот на суровини и материјали и стоки се води по просечни цени.

Доколку набавната вредност или цената на чинење е повисока од нето продажната вредност залихите се сведуваат на нето продажната вредност.

3.8. Вложувања во подружници

Вложувањата во подружници се евидентирани во финансиските извештаи на Друштвото според нивната набавна вредност. Вложувања во подружници се сметаат оние вложувања каде Друштвото поседува контрола над гласачката сила (над 50%) во други друштва.

3.9. Вложувања во хартии од вредност

Друштвото вложувањата ги категоризира како вложувања расположиви за продажба и вложувања кои се чуваат до доспевање. Вложувањата расположиви за продажба се оние кои се чуваат неограничен период, но може да бидат продадени во секој момент и се класифицираат како нетековни средства.

Вложувањата кои се чуваат до доспевање се состојат од вложувања во краткорочни хартии од вредност (државни записи или благајнички записи) издадени од страна на државата или Народна Банка на Република Македонија и кои Друштвото ги чува во своето портфолио до нивното доспевање заради остварување на приходи од камати.

Почетно, вложувањата се искажани по набавна вредност, односно според износот на парични средства и еквиваленти на парични средства платени за нивна набавка. Последователно,

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп

вложувањата расположливи за продажба се мерат според објективната вредност определена според последната понудена пазарна цена на истите на датумот на билансот на состојба за оние за кои има активен пазар, додека за оние вложувања за кои не постои активен пазар се мерат според нивната набавна вредност намалена за евентуално нивно оштетување (стечај или ликвидација).

Последователно, сите вложувања кои се чуваат до доспевање се признаваат според амортизирана набавна вредност користејќи ја методата на ефективна каматна стапка.

Добивките и загубите од промената на објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба се признаваат непосредно во главнината, се додека вложувањето не се продаде, наплати или на друг начин отуѓи или додека не се утврди дека е оштетено, кога кумулативната добивка, односно загуба, која била претходно признаена во главнината, ќе се вклучи во нето добивката или загубата за периодот.

3.10. Обврски спрема добавувачи

Обврските спрема добавувачи се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции. Обврските спрема добавувачи се отпишуваат по истекот на рокот на застареност или со вонпроцесно порамнување, со товариње на останатите приходи.

3.11. Обврски по кредити

Обврските по кредити се состојат од обврски по краткорочни и долгорочни кредити и се искажуваат според нивната номинална вредност. Износите на договорената камата се искажуваат во корист на останатите обврски, а на товар на расходите од финансирање. Обврските по кредитите од странство се искажуваат според курсот на Денарот на денот на билансот на состојба, а курсните разлики се евидентираат во рамките на приходи, односно расходи од финансирање.

3.12. Капитал

(1) Основна главнина

Основната главнина се признава во висина на номиналната вредност на издадените и уплатени акции.

(2) Откупени сопствени акции

Акциите кои се издадени од Друштвото и кои ги поседува истото се третираат како сопствени (резервски) акции, се признаваат по нивната набавна вредност и се презентираат како намалување на капиталот на Друштвото. Сопствените акции се стекнуваат со нивно откупување на секундарниот пазар на хартии од вредност (берза) по тековни берзански цени со претходно донесени одлуки за нивно стекнување од страна на надлежните органи на управување на Друштвото. Стекнатите сопствени акции се признаваат по нивната набавна вредност во која што се вклучени и трансакционите трошоци (провизии) направени за нивното стекнување. Сопствените акции се отуѓуваат по пат на нивно повторно издавање (јавна или приватна понуда), како и со нетрговски преноси (залог и сл) согласно одредбите на Законот за хартии од вредност. Разликата што се јавува при отуѓувањето на сопствените акции помеѓу нивната набавна и продажна вредност се признава како премија на емитирани акции и се прикажува во рамките на вкупниот капитал на Друштвото.

(3) Законски резерви

Законските резерви се формираат од остварената добивка врз основа на законските одредби и со распоред на ревалоризационите резерви, а можат да се употребат за покривање на загубата. Согласно законските одредби, Друштвото е должно да издвои од добивката за тековната година минимум 5% за законски резерви, се додека резервите не достигнат 10% од основната главнина на Друштвото. Доколку износот на оваа резерва не надминува 10% од вредноста на основната главнина, истата може да биде употребена само за покривање на загуби. Доколку резервата надмине 10% од акционерскиот капитал на Друштвото, може да биде употребена за исплата на дивиденди со претходна одлука на Собранието на акционери.

(4) Ревалоризациона резерва

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп

Ревалоризационата резерва се формира врз основа на извршената ревалоризација согласно изнесеното во точка 3.4. на овие белешки. Во согласност со законските прописи, салдото на ревалоризационата резерва по годишната пресметка се евидентира во рамките на капиталот. Оваа резерва не е предмет на распределба.

3.13. Наеми

Наемите со кои се пренесуваат на Друштвото сите ризици и користи кои произлегуваат од сопственоста на изнајменото средство се признаваат како финансиски наеми, при што средството се евидентира според неговата објективна вредност или доколку е таа пониска, сегашната вредност на минималните плаќања за наемот. Наемите каде што значаен дел од ризиците и користите кои произлегуваат од сопственоста се задржани од наемодавателот, се класифицираат како оперативни наеми. Плаќањата за наем при оперативен наем се искажуваат во билансот на успех на рамномерна основа за времетраењето на наемот во евиденцијата на наемателите. Наемодавателите ги презентираат средствата кои се предмет на оперативен наем во билансот на состојба како средства за издавање или вложувања во недвижности.

3.14. Користи на вработените

Користи на вработените се сите форми на надоместок кој го дава Друштвото во размена за извршената услуга од страна на вработените.

(1) Краткорочни користи за вработените

Краткорочни користи за вработените се користи кои доспеваат за плаќање во рамките на дванаесет месеци по крајот на периодот во кој вработените ја извршиле услугата. Тука спаѓаат платите и придонесите за социјално осигурување, краткорочно платени отсуства, учества во добивките и други немонетарни користи. Сите краткорочни користи за вработените се признаваат како расход и обврска во висина на недисконтираниот износ на користите.

(2) Користи по престанок на вработувањето

Друштвото врши уплата на придонесите за пензиско и инвалидско осигурување на вработените во согласност со домашната законска регулатива. Придонесите, засновани на платите на вработените, се уплатуваат во Националниот фонд. Друштвото нема никакви дополнителни обврски поврзани со плаќањето на овие придонеси.

Друштвото е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат во пензија минимална отпремнина која одговара на два месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирање. Друштвото нема направено резервирање за ова право на вработените бидејќи се смета дека сумата е незначајна за финансиските извештаи.

3.15. Резервации и неизвесности

(1) Резервации

Резервации (резерви за обврски) се признаваат кога Друштвото има сегашна обврска (правна или изведена) како резултат на минат настан, кога е веројатно дека ќе настанат идни одливи на средства по тој основ и кога е можно да се процени износот на обврската. Кога се очекува надоместување на дел од ваква обврска во иднина, пример преку договори за осигурување, надоместувањето се признава како посебно средство но само кога е извесно дека ќе биде примено истото. Расходот за било која резервација се признава во билансот на успех намалено за износот на надоместувањето. Ако ефектот од временската димензија на парите е значаен, резервациите се дисконтираат на нивната сегашна вредност со примена на стапки пред оданочување кои ги одразуваат тековните пазарни проценки.

(2) Неизвесности

Неизвесна обврска е можна обврска која произлегува од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни обврски не се признаваат во финансиските извештаи, туку само се обелоденуваат.

Неизвесни средства се можни средства кои произлегуваат од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп

целост под контрола на Друштвото. Неизвесни средства се признаваат само кога е веројатен приливот на економски користи.

3.16. Финансиски ризици и управување со финансиски ризици

3.16.1. Пазарен ризик

а) Ризик од курсни разлики

Друштвото влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути. Друштвото нема посебна политика за управување со овој ризик со оглед дека во Република Македонија не постојат посебни финансиски инструменти за избегнување на овој вид ризик. Според ова Друштвото е изложено на можните флукуации на странските валути, кое е сепак ограничено поради фактот дека најголем број трансакции се во Евра, чиј валутен курс се смета за релативно стабилен. Можниот ефект е даден во табелата подолу.

б) Ценовен ризик

Ризикот од цената на капиталот е веројатноста дека цената на капиталот ќе флукуира и ќе влијае на фер вредноста на вложувањата во акции и останатите инструменти чија вредност произлегува од конкретните вложувања во акции или од индексот на цените на капиталот. примарната изложеност на цената на капиталот произлегува од вложувањата во хартии од вредност и удели. Друштвото е изложено на ризик од промени на цените на вложувањата расположиви за продажба и истиот е надвор од контрола на Друштвото.

б) Каматен ризик

Друштвото се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици или кога има депонирани средства во банки договорени по варијабилни каматни стапки. Друштвото нема користено вакви кредити и позајмици, може да се каже дека не постои изложеност спрема ваков вид на ризик, но друштвото има депонирано(орочени) парични средства во две банки но тој зависи од движењата на финансиските пазари и Друштвото нема начин истиот да го намали.

3.16.2. Ликвидносен ризик

Управувањето со ликвидносен ризик е централизирано во Друштвото.

Ликвидносниот ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со своите парични средства редовно да ги плаќа обврските спрема своите доверители. Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на потребна готовина за сервисирање на своите обврски. Друштвото нема вакви проблеми во своето работење. Друштвото не користи финансиски деривативи.

3.16.3. Кредитен ризик

Кредитниот ризик произлегува од пари и парични средства депозити во банки и финансиски институции, како и кредитна изложеност кон корпоративни клиенти од продажба, вклучувајќи ги побарувањата и обврзувањата.

Изложеноста на Друштвото на кредитен ризик е ограничена. Управувањето со кредитниот ризик се врши со превземање на соодветни мерки и активности од страна на друштвото. Во случај на неплаќање, Друштвото престанува со продажба кон клиентите. Друштвото има значајни концентрации на кредитен ризик со оглед на големината на базата на клиенти која е со поединечно мали износи и со неповрзаност помеѓу клиентите. Најголема концентрација на побарувањата во земјата (преку 46%) се кај единаесет дистрибутери и се обезбедени со банкарски гаранции, а кон поголемиот број на големите купувачи се води и политика на лимитирање на изложеноста.

Со цел да ја осигура наплатата на побарувањата. Друштвото спроведува дејствија: компензации со клиентите, покренување на судски спорови, вонсудски спогодби и сл. Друштвото има изградено посебна политика со цел да се управува или да се намали кредитниот ризик со концентрација на

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп

побарувањата кај неколку дистрибутери во државата кои гарантираат со заложување на својот имот, банкарски гаранции или со лимитирање на изложеноста.

3.16.4. Даночен ризик

Согласно законските прописи во РМ, финансиските извештаи и сметководствените евиденции на Друштвото подлежат на контрола од страна на даночните власти по поднесувањето на даночните извештаи за годината. Заклучно со датумот на одобрување на овие финансиски извештаи, не е извршена контрола на данокот од добивка за 2020 година, како и на данокот на додадена вредност, персонален данок на доход и придонеси на лични примања. Според ова, дополнителни даноци во случај на идна контрола од страна на даночните власти во овој момент не може да се определат со разумна сигурност. Раководството на Друштвото нема сознанија или закани за било какви дополнителни околности кои можат да создадат потенцијални материјални обврски во тој поглед.

3.16.5. Управување со капиталниот ризик

Целите на Друштвото во врска со управувањето со капиталот се зачувување на способноста на Друштвото да продолжи да работи врз основа на претпоставката за континуитет за да се зачува оптимална капитална структура која би го намалила трошокот на капитал и би обезбедила приноси на сопствениците.

3.17. Утврдување на објективна вредност

Друштвото има политика за обелоденување на информации за објективна вредност на оние компоненти од средствата и обврските за кои се расположиви пазарни цени и за оние кај кои објективната вредност може значително да се разликува од сметководствената вредност. Во Република Македонија не постои доволно ниво на пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купопродажба на побарувања и други финансиски средства или обврски и одтука за истите во моментот не се расположиви пазарни цени. Како резултат на отсуство на активен пазар, објективната вредност не може да биде утврдена на веродостојна основа. Раководството на Друштвото ја проценува севкупната изложеност на ризик и во случаи кога проценува дека вредноста на средствата според која се евидентирани во сметководството не би можела да биде реализирана, се врши исправка на вредноста.

Раководството смета дека искажаните сметководствени износи се највалидни и најкорисни извештајни вредности при пазарни услови.

Друштвото располага со финансиски средства и обврски кои ги вклучуваат побарувањата од купувачи, вложувањата расположливи за продажба, обврските кон добавувачи и обврските по кредити, како и нефинансиски средства за кои голем број на сметководствени политики и обелоденувања бараат утврдување на нивната објективна вредност.

Објективната вредност на финансиските средства и обврски е приближна на нивната сметководствена вредност со оглед на фактот дека истите имаат нивната сметководствена вредност со оглед на фактот дека истите имаат релативно кратка доспеаност во рок од максимум до една година од датумот на релативно кратка доспеаност во рок од максимум до една година од датумот на билансот на состојба, со исклучок на вложувањата расположливи за продажба кои имаат карактер на долгорочни средства и за кои објективната вредност е утврдена врз основа на последната пазарна цена на истите на датумот на билансот на состојба.

3.18. Континуитет

Друштвото постојано врши анализа во однос на принципот на континуитет и не се очекуваат неусогласености и напуштање на работењето или дејноста во наредниот период. Во иднина се очекува зголемување на обемот на работа и продолжување на својата дејност согласно со принципот на континуитет

3.19. Финансиски инструменти

3.19.1. Ризик од финансирање

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп

Друштвото врши финансирање на своето работење исклучиво со сопствени средства или незначајно задолжување кај своите добавувачи. Друштвото континуирано ја следи својата задолженост преку соодветна анализа, преку соодветна анализа која со состојба на 31 декември 2020 и 2019 година е следната:

Ризик од финансирање	во 000 денари	
	2020	2019
Краткорочни обврски	184,515	214,866
Пари и парични еквиваленти	182,377	51,226
Нето обврски (пари)	2,138	163,640
Вкупен капитал	2,104,977	2,003,089
% на задолженост	0.10	8.17

3.19.2. Ризик од девизна валута

Друштвото влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути.

Состојбата со девизните износи на средствата и обврските деноминирани до денари на 31 декември 2020 и 2019 година по валути е следната:

3.19.2 Ризик од девизни валути

Средства во 000 ден	2020	2019
	ЕУР	10,101
УСД		
	10,101	23,010
Обврски во 000 ден	2020	2019
	ЕУР	62,558
УСД		
	62,558	62,602

Друштвото претежно е изложено на ЕУР. Изложеноста спрема ЕУР кај обврските ги вклучува и обврските по кредити од домашни банки кои имаат девизна клаузула и чија отплата во денари зависи од движењата на курсот на денарот во однос на Еврото.

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за 10% на македонскиот денар во однос на странските валути. Анализата е направена на девизните салда на средствата и обврските на датумот на билансот на состојба. Позитивните износи се зголемувања на добивката, а негативните се намалувања на добивката за соодветниот период.

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп

Средства	Зголемувања за 10%		Намалувања за 10%	
	2020	2019	2020	2019
ЕУР	(1,010)	(2,301)	1,010	2,301
УСД				
Нето Ефект	(1,010)	(2,301)	1,010	2,301

Обврски	Зголемувања за 10%		Намалувања за 10%	
	2020	2019	2020	2019
ЕУР	6,256	6,260	(6,256)	(6,260)
УСД				
Нето Ефект	6,256	6,260	(6,256)	(6,260)

3.19.3. Кредитен ризик

Кредитниот ризик се јавува во случај кога купувачите на Друштвото нема да бидат во состојба да ги исполнат своите обврски за плаќање. Побарувањата од купувачи се состојат од голем број на поединечни салда. Овие побарувања не се обезбедени со било какво обезбедување во форма на меници, гаранции или друг вид на колатерал. Најголема концентрација на побарувањата во земјата (преку 46%) се кај единаесет дистрибутери и се обезбедени со банкарски гаранции, а кон поголемиот број на големите купувачи се води и политика на лимитирање на изложеноста. Политика на друштвото е постојано следење на наплатата на побарувањата преку непосредни контакти со купувачите, а за несовесните следуваат опомени, предлози за извршување и на крај тужби.

Структурата на побарувања од купувачи според нивната доспеаност на 31 декември 2020 е како што следува:

Структурата на побарувањата според нивна доспеаност на 31.12.2020 г е следната:

Во (000) денари	Бруто износ	Исправка на вредноста	Нето износ
Недоспеани побарувања			
Доспеани побарувања			
- до 1 година	156,400		156,400
- од 1 до 3 години			
- над 3 години			

Структурата на побарувањата според нивна доспеаност на 31.12.2019 г е следната:

Во (000) денари	Бруто износ	Исправка на вредноста	Нето износ
Недоспеани побарувања			
Доспеани побарувања			
- до 1 година	229,105		229,105
- од 1 до 3 години			
- над 3 години			

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп

3.19.4 Ризик од промена на каматите

Друштвото е изложено на ризик од промените на каматните стапки во случај кога користи кредити и позајмици или кога има пласирано средства кај други друштво или банки договорени по варијабилни каматни стапки.

Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот од годината е како што следува:

3.19.4.Ризик од промена на каматите

во 000 денари

2020 2019

Финансиски средства

Некаматносни

- Парични средства	182,377	51,226	
- Побарувања од купувачи	156,400	229,105	
- Останати побарувања	713,287	683,255	
	1,052,064	963,586	

Каматносни

- Орочени депозити	17,334	16,976	
--------------------	--------	--------	--

Вкупно финансиски средства 1,069,398 980,562

Финансиски обврски

Некаматносни

- Обврски кон добавувачи	128,357	159,405	
- Останати тековни обврски	56,158	55,461	
	184,515	214,866	

Каматносни со променлива каматна

- Кредити од банки

- -

Вкупно финансиски обврски 184,515 214,866

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за 2% поени на каматните стапки на користените (земени) кредити и дадени депозити во банки. Анализата е направена на салдата на обврски за кредити и дадени депозити на датумот на билансот на состојба. Позитивните износи се зголемување на добивката а негативните се намалување на добивката за соодветниот период.

	Зголемување за 2%		Намалување за 2%	
	поени		поени	
	2020	2019	2020	2019
Земени кредити				
Дадени кредити	347	340	(347)	(340)
	347	340	(347)	(340)

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп

3.19.5. Ризик од ликвидност

Следната табела ја дава рочноста на финансиските средства и обврски на Друштвото со состојба на 31 декември 2020 година според нивната доспеаност:

Ризик од ликвидност 2020	До 1 месец	1-3 месеци	3-12 месеци	Над 12 месеци	Вкупно
Парични средства	182,377				182,377
Купувачи		156,400			156,400
Останати побарувања			694,358		694,358
Дадени позајмици			18,929		18,929
Вложувања- орочени депозити во			17,334		17,334
	182,377	156,400	730,621	-	1,069,398
Добавувачи		128,357			128,357
Кредити					-
Останати обврски		56,122	36		56,158
	-	184,479	36	-	184,515

Ризик од ликвидност 2019

Ризик од ликвидност 2019	До 1 месец	1-3 месеци	3-12 месеци	Над 12 месеци	Вкупно
Парични средства	51,226				51,226
Купувачи		229,105			229,105
Останати побарувања			661,509		661,509
Дадени позајмици			21,746		21,746
Вложувања- орочени депозити во			16,976		16,976
	51,226	229,105	700,231	-	980,562
Добавувачи		159,405			159,405
Кредити					-
Останати обврски		55,425	36		55,461
	-	214,830	36	-	214,866

Други објаснувачки белешки

Овие белешки се изразени во 000 ден. освен ако не е поинаку наведено.

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп

ПРИХОДИ	во 000 ден	
	2020	2019
4.ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА		
Приходи од продажба на добра (стоки) во земјата	1,581,118	1,850,589
Приходи од продажба на добра (производи) и услуги во странство	17,176	22,301
Приходи од употреба на сопствени производи	5,855	
Приходи од продажба на материјали, резервни делови и отпадоци	5,995	14,820
ВКУПНО	1,610,144	1,887,710

5.ОСТАНАТИ ПРИХОДИ	2020	2019
Приходи од наплатени отпишани побар. и од отпис на обврски	1,383	88
Останати приходи од работењето	24,471	35,036
ВКУПНО	25,854	35,124

6.ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ	2020	2019
Приходи врз основа на позитивни курсни разлики	3,630	2,898
Приходи од орочени депозити	9,616	17,759
Приходи од вложувања во поврзани друштва		
Приходи од вложувања во неповрзани друштва	5,370	2,587
Останати финансиски приходи		
ВКУПНО	18,616	23,244

РАСХОДИ	2020	2019
7.ТРОШОЦИ ЗА СУРОВИНИ, МАТЕРИЈАЛИ, ЕНЕРГИЈА, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР		
Трошоци за сировини и материјали (за производство)	546,423	583,804
Трошоци за материјали (за администрација, управа и продажба)	933	1,188
Трошоци за енергија (за производство)	58,108	67,652
Трошоци за енергија (за администрација)	8,575	12,660
Трошоци за резервни делови, и материјали (за производство)	31,390	51,875
Трошоци за ситен инв., амбалажа и автогуми (за администрација)	853	1,486
ВКУПНО	646,282	718,665

8.НАБАВНА ВРЕДНОСТ	2020	2019
Набавна вредност на продадени добра (стоки)	282,866	462,159
Набавна вредност на продадени нетековни средства кои се чуваат за продажба и прекинатото работење		
Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови и отпадоци	33	69
ВКУПНО	282,899	462,228

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп

9.ТРОШОЦИ ЗА УСЛУГИ	2020	2019
Транспортни услуги	89,558	95,320
Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет	2,652	2,631
Услуги за одржување и заштита	15,560	21,326
Наем - лизинг	32,210	27,359
Комунални услуги	9,665	9,539
Трошоци за истрачување на нови материјали		
Трошоци за реклама, пропаганда, промоција и саеми	79,442	167,819
Останати услуги	8,866	12,768
ВКУПНО	237,953	336,762

10.ПЛАТА, НАДОМЕСТОЦИ НА ПЛАТА И ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ	2020	2019
Бруто-Плата и надоместоци на плата-производство	63,478	66,836
Бруто-Плата и надоместоци на плата-администрација	83,271	87,857
Трошоци за служ.патувања, исхрана и здравствени прегледи	2,420	15,244
Останати трошоци за вработените (отпремнини, јубилејни награди и регрес за ГО)	11,768	3,226
ВКУПНО	160,937	173,163

11.ТРОШОЦИ ЗА АМОРТИЗАЦИЈА И РЕЗЕРВИРАЊА	2020	2019
Трошоци за амортизација (во производство)	122,611	144,574
Трошоци за амортизација (во администрација)	60,946	53,422
ВКУПНО	183,557	197,996

12.ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕТО	2020	2019
Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци		
Надоместоци на трошоци на вработените и подароци		
Надоместоци на членови на УО	1,094	3,495
Трошоци за спонзорства и донации	1,486	2,774
Трошоци за репрезентација	3,906	12,821
Трошоци за осигурување	1,486	1,478
Банкарски услуги и трошоци за платен промет	2,057	1,944
Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и други давачки	944	918
Останати трошоци на работењето	6,929	9,182
ВКУПНО	17,902	32,612

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп

13.ОСТАНАТИ РАСХОДИ	2020	2019
Казни, пенали, надоместоци за штети и друго	31	23
Вредносно усогласување на краткорочни побарувања	14,545	299
Останати расходи од работењето	6,282	7,679
ВКУПНО	20,858	8,001

14.ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	2020	2019
Расходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва	12	
Расходи врз основа на негативни курсни разлики од работењето со неповрзани друштва	2,057	3,084
ВКУПНО	2,069	3,084

15. Данок на добивка

При оданочувањето на добивката за 2020 и 2019 година како основа се зема финансискиот резултат во Билансот на успех коригиран за непризнаени расходи за даночни цели, намален за износот на реинвестиранат добивка , вратен дел од заем и дивиденди остварени од учество во капиталот на друг даножен обврзник.

Во продолжение ги даваме податоците за 2020 година со споредбени податоци за 2019 година

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп

15. УТВРДУВАЊЕ НА ДАНОК НА ДОБИВКА

	2020	2019
Финансиски резултати на Биланс на усѣх	90,120	20,022
Нејризнаениѣе расходи за даночни	19,130	(20,022)
Исплаќени надомесќоци на ѣрошоци и друѓи лични ѣримања од работен однос над уќврдениоќи износ	869	3,281
Трошоци за рејрезениќација	3,515	11,539
Парични и даночни казни, ѣенали и казнени камаќи за ненавремена уќлаќа на јавни давачки и на ѣрошоци за ѣрисилна наќлаќа.	12	23
Траен отпис на ненаплатени побарувања	13,574	
Трошоци за исправка на вредноста на ненаплатени побарувања	971	
Друѓи усоќласување на расходиќе	189	7,202
Реинвестирана добивка	(20,022)	(42,067)
Дивиденди остварени со учество во капиталот на др.дан.обврзник	(5,369)	
Износ на дел од вратен заем	(5,905)	
Даночна основа	77,954	-
Пресметан данок на добивка	7,795	-

16. ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА

	2020	2019
Нето добивка која им припаќа на имателите на обични акции	82,325	20,022
Нето добивка за годината	82,325	20,022
Нето добивка која им припаќа на имателите на обични акции	82,325	20,022
број на акции	2020	2019
Пондериран просечен број на обичните акции	39,918	39,918
Издадени обични акции на 1 јануари		
Пондериран просечен број на обичните акции на 31.12.	39,918	39,918
Основна заработувачка по акција (во МКД)	2,062	502

ДОЛГОРОЧНИ СРЕДСТВА

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп

17. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Опис	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Други матер.сред. и Инв.во тек	Вкупно
Набавна вредност					
Салдо на 1 Јануари 2020	26,031	392,804	3,356,498	175,517	3,950,850
Корекција					
	26,031	392,804	3,356,498	175,517	3,950,850
Зголемување		27	179,721	45,284	225,032
Намалување			(8,840)	(170,359)	(179,199)
Салдо на 31 Декември 2020	26,031	392,831	3,527,379	50,442	3,996,683
Исправка на вредноста					
Салдо на 1 Јануари 2020	-	253,544	2,851,301	5,822	3,110,667
Корекција					
	-	253,544	2,851,301	5,822	3,110,667
Амортизација		7,669	175,888		183,557
Намалување			(8,840)		(8,840)
Салдо на 31 Декември 2020	-	261,213	3,018,349	5,822	3,285,384
<i>Нејшо смејк. Вред. на 01.01.2020</i>	26,031	139,260	505,197	169,695	840,183
<i>Нејшо смејк. Вред. на 31.12.2020</i>	26,031	131,618	509,030	44,620	711,299

п

17.А. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Опис	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Други матер.сре д. и Инв.во	Вкупно
Набавна вредност					
Салдо на 1 Јануари 2019	26,011	392,953	3,286,868	22,613	3,728,445
Корекција					
	26,011	392,953	3,286,868	22,501	3,728,333
Зголемување	20	3,003	78,514	232,621	314,158
Намалување		(3,152)	(8,884)	(79,605)	(91,641)
Салдо на 31 Декември 2019	26,031	392,804	3,356,498	175,517	3,950,850
Исправка на вредноста					
Салдо на 1 Јануари 2019		246,747	2,669,872	5,822	2,922,441
Корекција					
		246,747	2,669,872	5,822	2,922,441
Амортизација		7,683	190,313		197,996
Намалување		(886)	(8,884)		(9,770)
Салдо на 31 Декември 2019	-	253,544	2,851,301	5,822	3,110,667
<i>Нејшо смејк. Вред. на 01.01.2019</i>	26,011	146,206	616,996	16,679	805,892
<i>Нејшо смејк. Вред. на 31.12.2019</i>	26,031	139,260	505,197	169,695	840,183

Овој преглед не ги содржи финансиските вложувања во износ од 1.156Илј.ден и Вложувањата за купени акции во износ од 55.225Илј.ден.

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп

18.ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	2020	2019
Вложувања во подружници и др. вложувања		
Удели во МакоПак-Ск	652	652
Вложување во БНТ		499
Исправка на вредноста на Вложувања во БНТ		(499)
Финансиски средства расположиви за продажба(акции)	152,361	55,225
Други долгорочни вложувања	511	511
ВКУПНО	153,524	56,388

Финансиските средства расположиви за продажба се купени акции во Акционерските друштва Алкалоид, Комерцијална б-ка, Гранит АД , НЛБ Банка, Стопанска банка, ТТК банка, Окта, Макпетрол и Карномак

ТЕКОВНИ СРЕДСТВА

19. ЗАЛИХИ	2020	2019
Суровини и материјали на залиха	180,088	163,384
Залиха на резервни делови	53,775	52,272
Ситен инвентар во употреба	22,790	14,330
Амбалажа на залиха	19,270	
Амбалажа во употреба	425,936	428,381
Автогуми на залиха и употреба	11,525	10,768
Вредносно усогласување на залихите на ситниот инвентар, амбалажата и автогумите	(440,283)	(422,445)
Производство (изградба) во тек	18,505	18,253
Готови производи на склад	41,875	54,163
Залиха на трговски Стоки	21,790	21,715
19.СЕ ВКУПНО ЗАЛИХИ	355,271	340,821

20.АВАНСИ ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ

(За Сир.и мат.,рез.делови,Сит.инв.,амбалза и авто гуми)	2020	2019
Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции во земјата	18,929	21,746
ВКУПНО	18,929	21,746

21.ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

	2020	2019
Парични средства на трансакциски сметки во денари	182,307	49,168
Парични средства на девизни сметки и благајни	69	2,058
ВКУПНО	182,376	51,226

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп

22. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ	2020	2019
Побарувања од купувачи во земјата	151,830	224,720
Побарувања од купувачи во странство	10,101	23,010
Вредносно усогл. на побарувањата	(5,531)	(18,625)
ВКУПНО	156,400	229,105

23. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА	2020	2019
Данок на додадена вредност	148	11,749
Побарувања за повеќе платен данок на доб., данок на вк.прих и данок на прих. платен на стр. правно лице (задржан данок)	2,422	9,795
ВКУПНО	2,570	21,544

24. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА И ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ И АВР	2020	2019
Останати побарувања од вработените	6	18
Откупени сопствени акции		
Вредносно усогласување на краткорочни финансиски вложувања		
Активни Временски Разграничувања	17,329	16,958
ВКУПНО	17,335	16,976

во 000 ден

25. КРАТКОРОЧНИ ОРОЧЕНИ ДЕНАРСКИ СРЕДСТВА	2020	2019
Депозит во БНТ	681	681
Депозит во Стопанска б-ка	625,600	568,375
Депозит во царина	4,006	
Депозит во Шпаркасе б-ка	61,500	61,500
Други побарувања-(краткорочни пласмани)		3,504
Останати побарувања-(дадени заеми)		5,905
ВКУПНО	691,787	639,965

26. АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ 2020	2019	2020	2019	2020
Бр. на акции	Бр. на акции	Бр. на акции	000 МКД	000 МКД
Обични акции со право на глас	39,918	39,918	306,798	307,838
Откупени сопствени акции				
Вкупно обични акции	39,918	39,918	306,798	307,838

Номиналната вредност на една акција изнесува 125 ЕУР.

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп

Следните акционери имаат сопственост над 5% од акциите кои носат право на глас со состојба на 31 декември 2020 и 2019 година:

Акционер:	2020	2019
Кирил Самарџиоски		62.63
Сашко Самарџиоски	36.32	5.01
Панде Самарџиоска	36.32	5.01
НЛБ Банка (старателска сметка)	10.18	7.95
Комерцијална банка АД (старателска сметка)		
Стопанска банка АД(старателска сметка)		5.94
<i>НЛБ банка АД е засигурувач на повеќе акционери (главно инвестициски фондови) врз основа на договор за вршење на работи банка чувар.</i>		

Акционерскиот капитал на Друштвото претставува номиниран капитал кој се формира со издавање на хартии од вредност (акции) на акционерите. Друштвото има издадено само обични акции. Обичните акции носат право на учество во распределбата на остварената добивка (дивиденда) и право на управување со Друштвото (право на глас)

КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

во 000 денари

27.КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

	2020	2019
Обврски спрема добавувачи во земјата	65,799	96,802
Обврски спрема добавувачи од странство	62,558	62,602
Обврски од специфично работење		
ВКУПНО	128,357	159,404

29.КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ

	2020	2019
Обврски за даноци и придонеси на плата и надоместоци на плата		
Обврски по даноци и акцизи	35,364	38,273
Обврски за данок на непризнати расх. и помалку искажани приходи	4,471	805
Обврски по основ на учество во резултатот	16,062	16,308
ВКУПНО	55,897	55,386

30.ОБВРСКИ СПРЕМА ВРАБОТЕНИТЕ

	2020	2019
Обврски за плата и надоместоци на плата		
Останати обврски спрема вработените(патни,дневни и др.)	224	39
ВКУПНО	224	39

31.ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ И КРАТКОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА и ПВР

	2020	2019
Останати краткорочни обврски	36	36
Пасивни временски Разграничувања		
ВКУПНО	36	36

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп

33. Поврзани субјекти:

во 000 денари						
Назив	Вид на поврзаност (друштво во сопственост на директорот, мнозинска сопственост на акционерите, раководството, вработените итн)	Вид на деловниот однос (купувач, добавувач, кредитор и сл.)	салдо 01.01.2020	промет должи	промет побарува	салдо 31.12.2020
Кирил Самарџиоски-сопственик на Пивар06 дооел	Татко на двајцата најголеми акционери	Договор за закуп-Добавувач	(4,176)	28,200	26,207	(2,183)
Сашко Самарџиоски	36.32% акциите во АД се се во негова сопственост					-
Панде Самарџиоска	36.32% акциите во АД се се во нејзина сопственост					-

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп

34. НЕИЗВЕСНИ ОБВРСКИ

Даночни обврски

Со состојба на 31 декември 2020 година не се вршени контроли по основ на данок од добивка, данок на додадена вредност и персонален данок на доход, поради што евидентираните даночни обврски во финансиските извештаи не може да се сметат за конечни.

Хипотеки и обезбедувања

Гаранции

Примени се банкарски гаранции и хипотеки за обезбедување на наплатата од дистрибутерите. Со состојба на 31 декември 2020 година АД има банкарски гаранции на износ од 2.500.000 денари со важност до 08.01.2022 година заради обезбедување на долг во движење на акцизни добра, како и банкарска гаранција во корист на Царинска Управа со важност до декември 2021 година на износ од 18.918.560 денари. (Банкарските гаранции се од Стопанска банка АД Скопје, а се обезбедени со депонирани парични средства од страна на АД Прилепска Пиварница). Исто така АД има банкарска гаранција за износ од 200.000 евра во корист на добавувач Књаз Милош Србија, со важност на гаранцијата до 16.04.2021 година.

Судски спорови

Со состојба на 31 декември 2020 година, Друштвото има покренато судски постапки против клиенти во вкупен износ од 5.180.598 денари, за кои постапката е во тек и за истата се очекува наплата.

На датумот на овие финансиски извештаи, не се евидентирани било какви резервирања од потенцијални загуби по основ на судски спорови. Раководството на Друштвото редовно ги анализира можните ризици од загуби по основ на тековни спорови. Иако резултатот од оваа проблематика не може секогаш со сигурност да се утврди, Раководството на Друштвото верува дека истите нема да резултираат во материјално значајни обврски.

36. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ

По 31 декември 2020 година – датумот на известувањето, до денот на одобрувањето на овие финансиски извештаи, нема настани кои би предизвикале корекција на финансиските извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување во овие финансиски извештаи.

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 384 од ЗТД и член 25 од Статутот на друштвото, Собранието на друштвото Прилепска пиварница А.Д. Прилеп, одржано на 27.05.2021 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

**ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ОД РЕВИЗИЈАТА НА ФИНАНСИСКИТЕ
ИЗВЕШТАИ ЗА 2020 ГОДИНА**

I

СЕ УСВОЈУВА, Извештајот од ревизијата на финансиските извештаи за 2020 година на Прилепска пиварница А.Д. Прилеп од ТП Ревизија Витанова Струмица.

II

Составен дел на Одлуката е Извештајот од ревизијата на финансиските извештаи за 2020 година на Прилепска пиварница А.Д. Прилеп од ТП Ревизија Витанова Струмица.

III

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

**ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД -
ПРИЛЕП**

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

**За работењето на ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД - ПРИЛЕП,
во периодот од 01.01.2020 до 31.12.2020 година.**

1. Основни податоци за Друштвото:

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД - ПРИЛЕП како трговско друштво во последната судска регистрација во Основниот Суд во Битола по Решение Т.рег. број 2769/99 од 12.01.1999 год. и во ЕДИНСТВЕНИОТ ТРГОВСКИ РЕГИСТАР за упис на субјектот од 2004 год. е внесена со следните податоци:

- Единствен матичен број на субјектот (ЕМБС): 4071344,
- Целосен назив на правното лице: ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД - Прилеп,
- Седиште: Ул. ЦАНЕ КУЗМАНОСКИ бр.1 – Прилеп,
- Вид на правно лице: 05.5 Акционерско друштво,
- Големина на деловниот субјект: Голем,
- Овластување во правниот промет: За обврските створени во правниот промет со трети лица, друштвото одговара со сите свои средства,
- Датум на основање: 11.05.1995 година,
- Датум на првична регистрација: 12.01.1999 година,
- Датум на упис во матичен регистар: 25.11.2004 година,
- Број на регистарска влошка: 01002471-4-03-000,
- Траење: Неограничено.

Основната дејност на ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД - Прилеп е производство на пиво и во Заводот за статистика е распоредена под шифра на дејност 11.05 која одговара на шифрата на дејност 013112 според ЕКД.

ОСНОВНА ГЛАВНИНА:

Основна главнина - Запишан капитал: 4.989.750,00 ЕВРА со целосно уплатен дел на капиталот во износ од 4.989.750,00 ЕВРА,

Вид на акции: Основната главнина изнесува 39.918 акции кои во целост се обични акции, со номинален износ на една акција од денарска противвредност на 125 ЕВРА.

Во текот на 2020 година структурата на акциите по број на иматели (поодделни акционери) има делумни измени во однос на 2019 год. па на

31.12.2020 год. според Акционерската книга добиена од Централниот депозитар за хартии од вредност на Р. Македонија, состојбата е како следува:

- приоритетни акции вкупна состојба од 0 акции,
- обични акции вкупно 39.918 и тоа акции во сопственост на акционери - физички лица од земјата и странство од 80,563% или 32.159 обични акции и акционери - правни лица од земјата и странство кои имаат 19,395% од акциите или 7.742 акции. Вкупниот број на акции со право на глас изнесува 39.901 обични акции а дел од 17 обични акции се сопствени акции на Прилепска Пиварница АД - Прилеп.

Во извештајов се изнесени податоци, констатации и заклучоци кои не се детално изнесени во Годишната сметка и во Финансиските извештаи или податоци кои не се воочливи во извештаите за 2020 год. Придржувајќи се до основните барања пропишани со Законот за трговските друштва и сметководствените стандарди во овој извештај, ќе бидат изнесени информации кои имале значајно влијание врз работењето и остварувањето на резултати на Друштвото во 2020 година, а можат да имаат и значајно влијание врз идното работење на Друштвото.

Книговодстваната состојбата на средствата и обврските во Прилепска Пиварница АД – Прилеп се усогласува со фактичката состојба најмалку еднаш годишно, а истото се утврдува со пописот (инвентаризацијата) на средствата и изворите на средствата извршен на крајот на деловната година односно за деловната 2020 год. со состојба на ден 31.12.2020 год. за што од Централната пописна комисија е донесен Извештај за извршениот попис (пописен елаборат) со состојба на 31.12.2020 год.

За работењето во деловната година што завршува на 31 Декември, односно за 2020 год. Друштвото ги состави и поднесе Годишната сметка и Даночниот биланс за 2020 год. односно ги состави и поднесе Финансиските извештаи за 2020 год. во следните обрасци и тоа:

- за Годишна сметка за 2020 год. до Централен регистар на РМ:

- 1) Биланс на состојба (Извештај за финансиската состојба),
- 2) Биланс на успех (Извештај за добивка или загуба и Извештај за останатата сеопфатна добивка),
- 3) Посебни податоци за државна евиденција - образец ДЕ,
- 4) Образец за структура на приходи по дејности – СПД,
- 5) Објаснувачки белешки кон Годишната сметка,
- 6) Изјава од овластен застапник на Друштвото,
- 7) Копија од Уверението за овластен сметководител издадено од ИСОС,

- поднесен е Даночен биланс за оданочување со данок на добивка за 2020 год. до даночниот орган УЈП – Дирекција за големи даночни обврзници – Скопје,
- за Финансиски извештаи за 2020 год. до Централен регистар на РМ и до Македонска Берза АД Ск:
 - 1) Биланс на состојба (Извештај за финансиската состојба),
 - 2) Биланс на успех (Извештај за сеопфатна добивка),
 - 3) Извештај за паричните текови
 - 4) Извештај за промените во главнината на акционерското друштво.

Годишната сметка за 2020 година, Даночниот биланс за 2020 год. и Финансиските извештаи за 2020 год. во законскиот рок се доставени до наведените надлежни органи - институции на пропишаните соодветни обрасци.

Наведените Биланси и Финансиски извештаи за деловната 2020 год. се составен дел на овој Годишен извештај.

Во Годишната сметка за 2020 година и во Финансиските извештаи за 2020 год. искажани се постигнатите резултати кои, споредено со планираното, а имајќи ги во предвид услови за работа што владееа во текот на 2020 година, се оценети како позитивни резултати од работењето.

Условите за работењето што владееа во текот на 2020 год. беа изразито тешки заради присутната пандемија на Ковид 19 во текот на скоро целата година што неминовно влијаеше и на остварувањето на приходите од продажба на сопствени производи и на трговски стоки како и на дадените услуги, а кои се остварени со 85,02% споредено со состојбата во 2019 год. На финансискиот резултат односно на неговата поповолна состојба во споредба со 2019 год. влијание имаа направените заштеди во делот на трошоците од работењето кои се остварени со 81,23% (кај суровините и репроматеријалите, кај енергијата и горивата, кај резервните делови, кај набавката и отписот на ситен инвентар и амбалажа, транспортните трошоци и услугите за одрзување и заштита како и кај трошоците за промоции, пропаганда и реклама) освен кај одреден дел од трошоците како кај наемнина на деловен простор и лизинг за возила, кај трошокот за вредносно услогласување на побарувањата (за постарите ненаплатени побарувања) и кај трошокот за кало, растур, крш и расипување на производите каде е евидентирано раст на трошоците. Врз остварувањата во тековната година влијание имаа и не баш повољните временски услови во дел од годината кои директно влијаат на прометот/потрошувачката на производите и стоките од портфолиото на фирмата.

Билансите кои се составен дел од Годишната сметка за 2020 год. по форма и по содржина и по податоците во нив одговараат на пропишаното со

законските прописи од даночната сфера во РМ, и усогласени според Меѓународните сметководствени стандарди.

Во Извештајов за работењето во 2020 год. се презентирани податоци кои го отсликуваат работењето на Друштвото во конкретните услови за работа со презентирање на нужните податоци и состојбите кои се детално изнесени во Билансот на успехот (Извештај за сеопфатна добивка) за 2020 година, а споредени со податоците и состојбите од Билансот на успехот за 2019 год., при што може да се утврди дека:

- вкупните приходи во 2020 год. од 1.654.613.415,00 ден. споредени со 2019 год. од 1.946.078.430,00 ден. покажуваат остварување на вкупните приходи од 85,02% од приходите во 2019 год. Во рамките на наведеното приходите од продажба на производи и услуги на домашен пазар се остварени со 91,75% споредени со лани, а значителен е падот на приходите од продажба на трговски стоки кои се остварени само со 65,21% како и приходите од продажба на производи во странство од 77,02% споредено со лани. Пораст на приходите е евидентиран кај приходите од дивиденди со остварување од 207,56% во однос на 2019 год.

- вкупните расходи во 2020 год. од 1.564.493.709,00 ден. споредени со 2019 год. од 1.926.056.406,00 ден. покажуваат позитивен тренд односно заштеда кај трошоците кои се остварени со 81,23% (кај суровините и репроматеријалите остварување од 93,57%, кај енергијата и горивата 83,03%, кај резервните делови 80,10%, кај набавката и отписот на ситен инвентар и амбалажа од 55,61%, кај транспортните трошоци од 94,14% и услугите за одрзување и заштита од 72,96% како и кај трошоците за промоции, пропаганда и реклама со остварување од 47,34%) освен кај одреден дел од трошоците како кај наемнина на деловен простор и лизинг за возила со остварување од 117,73%, кај трошокот за вредносно услогласување на побарувањата (за постарите ненаплатени побарувања) со 4.857,91% и кај трошокот за кало, растур, крш и расипување на производите каде е евидентирано раст на трошоците од 116,95% во споредба со 2019 г.

- остварената добивка пред оданочувањето во 2020 год. од 90.119.706,00 ден. во споредба со 2019 год. кога изнесуваше 20.022.024,00 ден. покажува поволен финансиски резултат со пораст од 450,10% споредено со 2019 год.

- нето добивката по оданочувањето во 2020 год. од 82.324.315,00 ден. во споредба со нето добивката во 2019 год. од 20.022.024,00 ден. покажува поволна состојба бидејќи истата во деловната година е остварена со 411,17% споредено со 2019 год.

Презентираните резултати за работењето во деловната 2020 год. во споредба со резултатите во 2019 год. ја истакнуваат состојбата на враќање кон попозитивни финансиски остварувања односно на одржување на конкурентноста и виталноста на Друштвото во сепак тешка деловната година за работење, а која е остварена пред се со производство и промет на високо квалитетни производи како што се сопствените пива и тоа Златен даб и Крали Марко (со квалитативно и квантитативно задржана понуда во 2020 год. кај производите во стакло од 0,33 л. и 0,5 л. , во ПЕТ амбалажа од 1,5л. и во лименка од 0,33л. само Зл.Даб, и лименка од 0,5л. од Златен даб и од Крали Марко), безалкохолните газирани пијалоци од лиценцната програма на Пепси Кола во пакување од 0,5л, 1,25л. и 1,5л., лименките од 0,33 л. како и безалкохолниот газирани пијалок од домашната програма Газоза во пакување од 0,5л, 1,25л. и 1,5л. и лименка од 0,33 л.

Презентираните резултати од работењето во 2020 год. се остварени и со учество на трговското работење односно остварениот промет пред се со брендovите Карлсберг и Туборг од Романија, со Књаз Милош од Србија – програмот на газирани води, програмот Аква Вива и програмот Тубе, а со понуда од скоро целата палета на производи и нивните пакувања. Исто така обавуван е трговски промет и со добавувачот Винарија Стоби односно продажба на нивните производи преку комисион, но само во дел од годината бидејќи кон крајот на 2020 год. соработката е прекината.

Квантитетот во прометот на производите и стоките, а пред се нивниот квалитет се оствари со задржување и остварување на стратегијата на непрестано и континуирано спроведување на политиката на инвестициони вложувања за современо и квалитетно производство на сопствените производи и прометот со квалитетни трговски стоки од познатите погоре наведени брендови.

Стратегијата на континуирано вложување во осовременување и модернизирање на производството но и дистрибуцијата на производите во деловната 2020 год. Друштвото ја има продолжено со извршено вложувања во набавка на нови средства преку инвестиции во тек. Дел од инвестиции се ставени во употреба во текот на 2020 год. и заедно со вложувањата кои се извршени директно при набавката, извршено е ставање во употреба на средства во вкупен износ од 179.748.053,00 ден., а од кои позначителни во вредност се по следните основи:

- износ од 156.174.156,00 ден. за вложувања во нови постројки и опрема,

- износ од 23.307.575,00 ден. вложувања во друга опрема и средства од кои позначителни се вложувањата во средства за транспорт и врски износ од 407.880,00 ден., компјутерска технологија (во хардвер и софтвер) односно електронски и сметачки машини во вкупна вредност од 1.841.204,00 ден. и вложувања во

средства за поттикнување на прометот и продажбата на сопствените производи (разладни витрини, апарати за точење пиво, тенди и големи чадори) во износ од 21.058.491,00 ден.

Во инвестиции во тек на крајот на годината, а кои не се ставени во употреба, се евидентирани вложувања во тек во износ од 41.354.160,00 ден., од кои позначаителните се по основ на:

- опрема за поттикнување на прометот и продажбата на сопствените производи (разладни витрини, апарати за точење пиво, тенди и големи чадори) во износ од 37.693.317,00 ден.

- вложување во градежни објекти кои не се ставени во употреба во износ од 3.164.602,00 ден.

Наведените вложувања во материјални средства односно во инвестиции ставени во употреба и инвестиции во тек се извршени целосно на терет на сопствените средства (извор од акумулираните добивки и од амортизацијата) како од тековните средства така и од орочените заштеди во банки без при тоа Друштвото да се задолжува кај Банки и да ствара обврски и трошоци по основ на камати за користени кредити.

И за наредната деловна 2021 год. Прилепска Пиварница АД – Прилеп има планирано да го продолжи инвестициониот циклус кој континуирано трае повеќе години. Во 2021 год. планирани се инвестициски вложувања од околу 1.550.400 евра, а активностите во најголем дел ќе бидат насочени кон:

- инвестициско вложување за нов бунар за вода за потребите на производниот процес во износ од 64.700 евра,

- инвестициско вложување за докомплетирање на процесот за производство на сопствени производи, односно нова етикетирка со вредност од 433.600 евра, обнова на контролен систем вредност од 398.060 евра и систем логопак за обележување на палетите во вредност од 32.700 евра,

- планирано вложување во транспортни средства во вредност од 59.800 евра,

- набавка на опрема за подобрување и зголемување на реализацијата на сопствените производи (фрижидери, витрини, големи чадори, апарати за точење и др.) во вкупна вредност од 567.300 евра,

- набавка на ИТ опрема во вредност од околу 73.780 евра.

Во Билансот на состојбата на 31.12.2020 год. искажана е состојбата на имотот (недвижности и опрема) со кој располага Прилепска Пиварница АД – Прилеп на крајот на деловната 2020 год. со следни вредности:

- Набавната вредност на материјалните средства (основни средства / недвижности и опрема) на 31.12.2020 год. изнесува 3.925.495.353,00 ден. и во однос на истата од 31.12.2019 год. од 3.754.587.026,00 ден. е поголема за 4,55% пред се заради поголемата вредност на ново набавените средства во однос на средствата симнати од евиденција (кои претходно биле набавени и ставени во употреба) ,

- Сегашната вредност на основни средства - недвижности и опрема на 31.12.2020 год. изнесува 641.266.703,00 ден. и во однос на 2019 година од 645.076.064,00 ден. е помала за 0,6%, а пред се заради поголемата вредност на исправка на вредноста на средства во употреба во однос на ново набавените и ставени во употреба основни средства.

- Залихите на суровини, материјали, ситен инвентар, амбалажа, авто гуми, полупроизводи и производи, и стоките во 2020 година изнесуваат 355.271.075,00 ден., а споредбено со залихите по истиот основ од 2019 година во износ од 340.820.806,00 ден. покажуваат зголемување на вредноста на залихите за 4,24% што е одраз на потребата во одреден период да се обезбедат оптимални залихи во деловната година, а сепак до ниво кое од своја страна нема да го оптерети работењето на Друштвото во тековната 2020 год. со задржување на позитивен однос при управувањето со залихите на суровини, материјали, полупроизводи и производи и стоки во 2020 год.

Вкупната актива на Друштвото на крајот на 2020 година изнесува 2.269.929.127,00 ден. и истата во однос на вкупната актива на крајот на 2019 година од 2.217.955.277,00 ден. е зголемена за 2,34% што укажува на состојбата на одржување на тенденцијата на позитивното и рационално менаџирање со активата (средствата односно имотот) на Друштвото.

Кај изворите на средствата (пасивата) од Билансот на состојбата за 2020 год. забележливо е дека долгорочните извори се исклучиво сопствени извори односно акционерски капитал, средства на резервите и акумулираните добивки. Во текот на годината нема никакви задолжувања со краткорочни или долгорочни кредити и сите втасани обврски односно задолжувања се измирувани навреме, според роковите на стасаност. Во однос на ликвидноста на Друштвото не се појавија никакви потешкотии или неможност да се сервисираат обврските во ниту еден ден од работењето во 2020 год.

Вкупната пасива во 2020год. во износ од 2.269.929.127,00 ден. во однос на претходната 2019 година во износ од 2.217.955.277,00 е зголемена за 2,34% и тоа исклучиво во корист на сопствените извори на средства кои се зголемени во тековната во однос на претходната година.

Во врска со извештајот за промените на капиталот и резервите на Друштвото нагласуваме дека: запишаниот капитал во Билансот на состојбата е усогласен со запишаниот акционерски капитал во Централниот регистар на Република Македонија и изнесува 305.262.427,00 денари (денарска противвредност на 4.989.750 ЕУР). Резервите се формирани во согласност со законските прописи и Статутот на Друштвото и изнесуваат 2.994.735,00 ден. и 61.141.399,00 денари, а останатиот износ на капиталот е од акумулирани добивки од претходни години (средства за инвестиции и за проширување на материјалната основа на Друштвото) со состојба на 31.12.2020 год. во вкупен износ од 1.633.691.372,00 ден. кои во споредба со акумулираните добивки од претходни години со состојба на 31.12.2019 год. од 1.613.669.349,00 ден. покажува пораст од 1,24%.

Во текот на 2020 год. Прилепска Пиварница АД – Прилеп има вршено исплата на примања на членовите на Управниот одбор и на членовите на Надзорниот одбор кои ја извршувале функцијата и тоа по основ на надоместоци за членство на членови кои немаат статус на вработени лица како и по основ на плата и надоместоци од плата во бруто вредности со пресметани и платени законски утврдените даноци и придонеси на лицата кои имаат статус на вработени лица и тоа:

- вкупно како примања на членовите на Управен одбор и членовите на Надзорен одбор во текот на 2020 год. исплатен е бруто износ од 18.067.504,00 ден.

Врз основа на сите погоре наведени состојби, кои го потврдуваат доброто работење на Друштвото, состојбите во вложувањата во инвестиции и одржувањето на активниот имот и ликвидноста на Друштвото Управниот одбор на Прилепска Пиварница АД Прилеп ја прифати изготвената Годишна сметка и Финансиските извештаи за 2020 год. со искажана добивка по оданочување во износ од 82.324.315,00 ден.

Врз основа на погоре наведени состојби односно остварувања во 2020 год. и даденото овластување за давање на предлог Управниот одбор го дава следниот предлог:

- распоредувањето на добивката по оданочување за 2020 год. да биде за вложување во инвестиции – реинвестирана добивка во износ од 82.324.315,00 ден.

Во продолжение на Годишниот извештај следат некои поважни напомени поврзани со тековното но и идното работење на Друштвото:

1. Припремите за работење во наредниот период се извршени успешно, обезбедени се неопходните услови за нормално одвивање во процесот на

производството и реализацијата, пред се во насока на продолжување на континуитетот на успешно работење на Друштвото во целост. На крајот на 2020 год. превземени се активности за реализирање на планираните инвестирања и трасирани се активностите од почетокот на 2021 год. и во текот на 2021 год. за реализирање на планираните вложувања за 2021 год. од околу 1,5 мил. евра како беше претходно наведено.

2. Финансирањето на новите инвестиции планирано е во целост да биде обезбедено од сопствени извори (од акумулирани добивки, а на терет на денарски средства на жиро сметките и орочените депозити исклучиво од тековните парични средства), а намерата за новите инвестирања е во значителна мера да се зголеми капацитетот за производство на сопствените производи и можностите за подобрување на квалитетот на производите, како и подобрување на прометот/реализацијата, а да притоа не се наруши тековната ликвидност на Друштвото. Охрабрување во однос на извршувањето на планираните инвестиции и реалното финансиско покривање на инвестициите за 2021 год. дава успешното, во поголем дел, реализирање на плановите во континуитет, и во деловната 2018 год., во 2019 год. и во 2020 год. со евидентните финансиски придобивки што тие реализирани планови ги донесоа.

3. Во плановите за работењето на Друштвото за 2021 год. се наведени целите кон чие остварување ќе се стреми раководството, односно остварување на поголеми приходи отколку во 2020 год. со продолжување на трендот на намалување на трошоците односно продолжување со заштедите во работењето како во 2020 год. што ќе резултира со далеку поповолен финансиски резултат односно поголема добивка во споредба со работењето и остварувањето во 2020 год.

Во овој Извештај се презентирани сите релевантни состојби кои ја карактеризираа деловната активност и постигнатите резултати на Прилепска Пиварница АД – Прилеп во 2020 год., а во прилог на Извештајот се и сите Биланси и Финансиски извештаи како и други извештаи кои се предмет на разгледување и усвојување на Годишното собрание на акционери.

Изјава за примена на Кодексот за корпоративно управување

Прилепска пиварница АД Прилеп изјавува дека согласно член 384-а од Законот за трговските друштва во целост се придржува кон Кодексот за корпоративно управување. Кодексот за корпоративно управување е објавен на веб страната на друштвото и со тоа јавно достапен за заинтересираните страни. Сите постапки и дејствија во деловната 2020 година беа во согласност со законот и одредбите од Кодексот за корпоративно управување. Имено, друштвото постапуваше транспарентно во поглед на обврската за обелоденување податоци и информации, процедурите за контрола и ревизија во друштвото целосно се почитуваа, а доследно се применуваа и највисоките барања поврзани со начинот на

функционирање на органот на управување, собранието на акционери и помошните тела.

во Прилеп, април 2021 год.

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА УПРАВЕН ОДБОР

САШКО САМАРЦИОСКИ



ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 384 став 2 точка 1 од ЗТД и член 25 од Статутот на друштвото, Собранието на Прилепска пиварница А.Д. Прилеп, одржано на 27.05.2021 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП ЗА 2020 ГОДИНА

I

СЕ УСВОЈУВА, Годишниот извештај за работењето на Прилепска пиварница АД Прилеп за 2020 година.

II

Составен дел на Одлуката е Годишниот извештај за работењето на Прилепска пиварница АД Прилеп за 2020 година.

III

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

**ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД -
ПРИЛЕП**

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

**За работењето на Службата за внатрешна ревизија на
ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД - ПРИЛЕП, во периодот од
01.01.2020 до 31.12.2020 година.**

Основни податоци за Друштвото:

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД - ПРИЛЕП како Трговско друштво, е регистрирано во Основниот Суд во Битола (регистарски суд) по Решение Т.рег. број 2769/99 од 12.01.1999 година. Врз основа на добиено Решение од ЦЕНТРАЛНИОТ РЕГИСТАР НА Република Македонија, по пренесувањето на податоците од Трговскиот регистар, во ЕДИНСТВЕНИОТ ТРГОВСКИ РЕГИСТАР за упис на субјектот се внесени следните податоци:

- Единствен матичен број на субјектот (ЕМБС): 4071344,
- Целосен назив на правното лице: ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД - Прилеп,
- Седиште: Ул. ЦАНЕ КУЗМАНОСКИ бр.1 – Прилеп,
- Вид на правно лице: 05.5 Акционерско друштво,
- Големина на деловниот субјект: Голем,
- Овластување во правниот промет: За обврските створени во правниот промет со трети лица, друштвото одговара со сите свои средства,
- Датум на основање: 11.05.1995 година,
- Датум на првична регистрација: 12.01.1999 година,
- Датум на упис во матичен регистар: 25.11.2004 година,
- Број на регистарска влошка: 01002471-4-03-000,
- Траење: Неограничено.

Основната дејност на Друштвото е производство на пиво и во Заводот за статистика е распоредена под шифра на дејност 11.05 која одговара на шифрата на дејност 013112 според ЕКД.

Основна ГЛАВНИНА:

Основна главнина - Запишан капитал: 4.989.750,00 ЕВРА со уплатен дел на капитал од 4.989.750,00 ЕВРА, а во денарска противвредност од 305.262.427,00 ден.

Вид на акции: Во текот на 2020 година структурата на акциите по акционери е изменета, па на 31.12.2020 година според Акционерската книга добиена од Централниот депозитар за хартии од вредност на Република Македонија состојбата е како следува:

- обични акции вкупно 39.918 и тоа акции во сопственост на акционери - физички лица од земјата и странство од 80,563% или 32.159 обични акции и акционери
- правни лица од земјата и странство кои имаат 19,395% од акциите или 7.742 акции,

односно со вкупен број на 39.901 акции со право на глас, а дел од 17 обични акции се сопствени акции на Прилепска Пиварница АД - Прилеп.

1. **ВОВЕД**

Службата за внатрешна ревизија во извештајов ги искажува планираните активности за деловната 2020 год., извршените прегледи, контроли и ревизии на поодделните аспекти во работењето на Друштвото како и резултатите од ревизијата, уочувањата на пропусти и слабости и препораките за подобрување на состојбите од работењето на Друштвото.

Преку извештајов целта е да се постигне објективна претстава за тоа во какви околности се одвиваше работењето во деловната 2020 година, да се стекне сознание за остварувањето на планираните контроли и ревизии на работењето во годината како и за тоа во кој правец, во која област од работењето да се насочи, да се даде акцент на идното работење на Службата за Внатрешна ревизија на Друштвото, а во интерес на подобрување на работењето на Друштвото.

Во извештајов, покрај стручната проценка, внатрешната ревизија на раководителите во Друштвото му презентира и дава препораки за подобрување на состојбата констатирана на крајот на деловната 2020 год., за минимизирање на слабостите и подобрувањата на ефикасноста во работењето за да станат поостварливи посакуваните резултати и состојби во работењето со намалување на ризичноста во тоа работење.

Во текот на деловната 2020 год. Службата за внатрешна ревизија не наиде на евентуални ограничувања или спречености во обавувањето на законски наложената функција (на пр. неизготвување или недоставување на предвидената документација, непрезентирање на расположивата документација за преглед, недостапност на вработените односно одговорните лица за проверка на одредени состојби и сл.). Внатрешната ревизија се спроведуваше согласно принципите на законитост, независност, непристрасност, доверливост и професионалност.

Во своето работење во текот на деловната 2020 год. Службата за внатрешна ревизија применуваше ревизорски методи како надгледување, потврдување, верификување, истражување, анализа и евалуација односно методи кои се во согласност со меѓународните стандарди и признаените професионални практики.

За да ги поткрепи наодите од ревизијата во однос на ревидираните процеси Службата за внатрешна ревизија вршеше увиди и обезбедуваше соодветни докази, а при контролата на постапките превземени од раководителите или извршителите вршеше проценка на нивниот квалитет и ефикасност, по пат на споредба помеѓу контролираните цели во ревизиската програма и реалната состојба до која доаѓаше преку контрола, тестирање и испитување.

2. РЕЗИМЕ:

Службата за внатрешна ревизија во своето работење во 2020 год. ги имаше во предвид фактите дека состојбите во сметководството во однос на обработените документи, нивното евидентирање и изготвените финансиски извештаи објективно ги презентираат резултатите од работењето во 2020 год., ја претставуваат тенденцијата за успешно одржување на конкурентноста и виталноста на Друштвото во деловната 2020 год., а кои се остварени пред се со производство и промет на високо квалитетни производи како што се сопствените пива Златен даб и Крали Марко, безалкохолните газирани пијалоци од програмата на компанијата Пепси, безалкохолниот газирани пијалок од домашната програма – Газоза.

Заради наведеното Службата за внатрешна ревизија во работењето во 2020 год. беше насочена кон проверка, проценка и ревизија на реалноста на искажаните состојби и извршените процеси, реалноста и исправноста во примената на сметководствените политики, евидентирани состојби во сметководството, стабилноста на финансиската состојба на Друштвото и можностите за нејзино нарушување, извршувањето на планираните инвестициски зафати и нивното влијание и можности за настанување на ризични ситуации во однос на финансиската стабилност на Друштвото како и реалноста на искажаните состојби од работењето на Друштвото во изготвените и поднесени финансиски извештаи за 2020 год.

Сметководствени политики:

На почетокот на деловната година Службата за внатрешна ревизија се ангажираше на преглед на позначајните сметководствени политики предвидени со актот на Друштвото, а применети во деловната 2020 год. во делот на приходите, расходите, нематеријалните и материјалните средства, побарувањата, обврските, залихите, паричните средства и др.).

Во текот на годината Службата за внатрешна ревизија континуирано вршеше контрола и пратење на воспоставената и новодонесената законска регулатива која има влијание врз елементите од сметководствената политика и нејзиното имплементирање во работењето на Друштвото при што не беа утврдени неусогласености помеѓу законската регулатива и елементите на позначајните сметководствени политики за 2020 год.

Во работењето на Друштвото во деловната 2020 год. не беше констатирана несоодветна или погрешна примена на предвидените сметководствени политики.

Сметководство:

- документација во сметководството

Во овој дел од работењето на Службата беа вршени прегледи и контроли на претставувањето на фактите во документацијата за превземените деловни дејствија – набавки на материјали и суровини, складиштување и оперирање со залихите,

недовршеното производство - пиво, производство и складиштување на готовите производи, набавка и складиштување на трговските стоки, искажувањето на приходите и расходите од работењето и др.

Можностите или реалноста за евентуално евидентирање на нереални или лажни трансакции беше континуирано предмет на контрола на внатрешната ревизија, со посебен осврт на ревизија на дел од документацијата поврзана со можноста да бидат продуцирани кусоци односно вишоци кај залихите на суровини и материјали, производи и трговски стоки, а пред се од аспект да евентуалните кусоци настанат од злоупотреби и крајби или своеволно уништување или загуби кај средства односно кај суровини и материјали, резервни делови, производи, трговски стоки и др. Во овој дел од работењето на Службата не беа констатирано неусогласени помеѓу извршените дејствија за кои се изготвува документација и претставените дејствија во изготвената документација.

- циркулација на документацијата од местото на продуцирање до местото на евидентирање - сметководството

Во делот на ревизија на процесот на циркулација на документацијата од местото на нејзино продуцирање или добивање, нејзина проверка и заверка и нејзино доставување до сметководството како место за евидентирање, беше континуирано вршено проверка на обавувањето на тој процес со посебна анализа на можниот ризик од евентуален временски застој или каснењето на доставувањето на документацијата или интервенција/ манипулирање со документите. При своето работење во 2020 год. Службата, а врз основа на дадената препорака во Годишниот извештај за 2019 год., за подобрување на циркулирањето на документацијата односно да се подигне степенот на ефикасност во континуираното циркулирање на документацијата, да се одржи но и да се подобри взаемната спрега и соработка на секторите во Друштвото, изврши повеќе тестирања и интервјуирања за наведената проблематика во 2020 год.

При контролата констативно е видно подобрување на состојбата но во некои случаи е забележано дека во одреден период се јавува поголемо концентрирање на документација за обработка, пред се влезна документација – ф-ри од добавувачите, но и влезно - излезна документација како што се испратници и фактури од магацините на Дистрибутивните центри во Скопје, Охрид, Неготино, Тетово и Кочани, а што се должи пред се за поновиот во употреба но и растечки по промет Дистрибутивен центар Кочани што неминовно доведе до зголемување на обемот (и по бројност и по разновидност) на документација за задолжување со производи и стоки и за реализација на производите и стоките. Зголемениот обем на документација во текот на годината настанува и заради зголемената реализација во периодот пред позначајните празници во годината и секако во сезоната од мај до септември (летна и ударна сезона за реализација) што важи и за производно - продажното работење во Прилеп и продажното работење во Скопје, Охрид, Неготино, Тетово и Кочани. Исто така обемот на работните дејствија во магацинското работење на влез на суровини и материјали и влезна документација за примени услуги најчесто се случува во

периодите пред истекување на периодот за изготвување на месечните пријави и за акциза и за ДДВ, кога во зголемен обем се прима и обработува документација за даночните пријави низ 2020 год., а секако тоа е приметливо и во периодот после истекот на годината па до периодот за изготвување на Годишната сметка за деловната 2020 год. (во периодот од 01.01. до 28.02. во наредната година кога се обработува документацијата за изминатата деловна година, а воедно, заради континуитет и незакасување во тековното работење, треба да се обработи и тековната / редовната документација за тој период).

Во овој дел од работењето Службата за ревизија за деловната 2020 год. донесе проценка дека подобрувањето на циркулирањето на документацијата е резултат на превземените мерки за подобрување и подигнување на степенот на ефикасност во континуираното циркулирање на документацијата со што е постигната подобра взаемна спрега и соработка и на секторите во Друштвото и на Дистрибутивните центри на Друштвото што продуцираат или примаат документација и ја доставуваат до секторот за сметководство и финансии. Оваа состојба од своја страна наметна и потреба од проценка за доволноста на бројот на вработени во финансискиот сектор, и заради зголемен обем на работа и заради замена на вработени во секторот во услови на Ковид пандемија, по што евентуално би следел предлог за неопходно зголемување на бројот на извршители во секторот.

- **Евиденција во сметководството**

Од страна на Службата за внатрешна контрола како битен елемент кој беше континуирано контролиран беше евидентирањето на претставените факти во конкретната документација доставена за евидентирање, со проценка на намерата и реализацијата на нивното реално евидентирање со посебен осврт на можностите за намерни или ненамерни грешки или пропусти во евидентирањето. Посебен ангажман Службата спроведуваше во процедурата - лоцирање, откривање и презентирање на евентуалните состојби на нереално претставување-евидентирање на податоците од документацијата, евентуалните состојби на прикривање или изоставување на трансакции или документи од нивно евидентирање како и интервенирање / манипулирање во веќе изготвени документи кои сеуште не се евидентирани во сметководството. Во работењето во 2020 год. Службата не утврди неусогласеност во однос на содржаните податоци во документацијата и евидентираниите податоци во сметководствената евиденција ниту во однос на евентуални прикривања или изоставувања на трансакции или документи од нивно евидентирање ниту интервенирање / манипулирање во одредени документи пред нивното евидентирање.

Со ревизијата беа извршени прегледи и интервјуирања за да се констатира навременоста и точноста во евидентирањето на фактите и податоците од конкретната документација во сметководството, а имајќи го во предвид зголемениот обем на документација, по количина на документи и вредностни показатели, и по извор на документите односно документи и за и од новоотворениот Дистрибутивен центар во

Кочани, при што во конкретните услови е утврдена состојба во која навременоста на евидентирањето на документите, пред се заради зголемената активност во сметководствено-финансискиот сектор, нема доведено до драстични каснења, пропусти и грешки. Сепак евидентно е и реално е присутен ризикот од можни пропусти и е потребно подобрување на состојбата во делот на оптеретувањето со работните задачи по извршител, бројот на извршители во однос на вкупниот обем на работа во сметководството, и без оглед што сеуште не се утврдени неусогласености во точноста и ажурноста во евидентирањето низ деловната 2020 год. истите ќе бидат препорака за внатрешната ревизија за наредната година.

- користена хардверска опрема и софтверска поддршка

Во однос на техничката опременост со хардверска опрема и софтверска поддршка на работењето на Друштвото во делот на продуцирање на документација, нејзина проверка и нејзино евидентирање во сметководството Службата за внатрешна ревизија констатира одржување на високото ниво на опременост и тоа хардверска со редовно обновување и одржување на опремата како и софтверска со примена на постоечкото софтверско решение но проширено со дополнителни опции за нови делови од работењето (магацини, дистрибутивни центри и сл.) за целосен опфат на документите и податоците на секој дел од Друштвото (постоечки и новопроектирани дистрибутивни центри, подружници и сл.).

Наведената техничка опременост со хардверска и софтверска поддршка овозможува процесот на обработка на документацијата и нејзино евидентирање да бидат обавени во стабилен ритам во текот на 2020 год. при што не беа занемарени дополнителните проверки за да не дојде до одредено незапазување на предвидените рокови за целосно обработување на документите.

- Инвестиции

Службата за внатрешна ревизија во текот на деловната 2020 година вршеше континуирани контроли на процесите на инвестициони вложувања и нивното влијание на тековното работење и тековната ликвидност на Друштвото.

Во 2020 год. Службата вршеше контрола на извршените вложувања во набавка на нови средства за работа преку инвестиции во тек, а кои во целост се ставени во употреба во текот на 2020 год., а по основ на вложувања во градежни објекти-недвижности, вложувања во нови постројки и опрема, вложувања во друга опрема и средства во кои најзначајни се вложувањата во постројки и опрема и вложувања во средства за поттикнување на прометот и продажбата на сопствените производи (разладни витрини, апарати за точење пиво, тенди и чадори) и при тоа не утврди неусогласености.

Службата вршеше контрола и на извршените вложувања - инвестициите во тек кои не се ставени во употреба во текот на 2020 год. при што не утврди неусогласености во однос на третманот на инвестициите дали се завршени и дали

настанала обврската за нивно ставање во употреба и евентуално пресметување на амортизација.

- Финансирање

На Службата за внатрешна контрола предмет на поопширна контрола во 2020 год. беа вложувањата во материјални средства односно во инвестиции кои во целост се извршени со сопствени средства (од акумулираните добивки и од амортизацијата), а на терет на тековните средства и орочените заштеди, без при тоа Друштвото да се задолжува кај Банки и да ствара обврски и трошоци по основ на камати за користени кредити. Службата го контролираше финансирањето на новите инвестиции обезбедено од сопствени извори, а на терет на денарски средства на жиро сметките и орочените депозити, со проверка на основаноста на вложувањата во делот дали со новите инвестирања во значителна мера ќе се зголеми капацитетот за производство и можностите за подобрување на квалитетот на производите, а да притоа не се наруши тековната ликвидност на Друштвото.

Службата утврди дека во текот на годината нема никакви задолжувања на Друштвото со краткорочни или долгорочни кредити, а притоа сите втасани обврски се измирувани навреме, според роковите на стасаност. Во однос на ликвидноста на Друштвото не се констатираа никакви потешкотии во ниту еден ден од работењето во 2020 год.

- Финансиски извештаи и Годишна сметка

За работењето во деловната година што завршува на 31 Декември 2020 год. во Финансискиот сектор на Друштвото изготвена е Годишна сметка и изготвени се Финансиски извештаи за работењето и тоа: Биланс на состојба, Биланс на успех (Извештај за сеопфатната добивка) и Објаснувачки белешки, Даночен биланс за оданочување на добивката и непризнаените расходи и финансиските извештаи Биланс на состојба, Биланс на успех, Извештај за паричните текови/готовински тек и Извештај за промените во главнината и резервите на друштвото.

Службата за внатрешна ревизија утврди дека Билансите односно Финансиските извештаи и прилозите кои ја сочинуваат Годишната сметка како и Даночниот биланс за оданочување на добивката и непризнаените расходи се соодветно предадени во Централниот регистар на РМ, во даночниот орган УЈП – Дирекција за големи даночни обврзници - Скопје и во Македонска Берза АД – Скопје во законски предвидените рокови.

Во Извештајов за работењето на Службата за внатрешна ревизија во 2020 год. ги даваме проверените и потврдени состојби и податоци од работењето на Друштвото во 2020 год. и тоа како што се остварени:

- вкупните приходи во 2020 год. во износ од 1.654.613.415,00 ден.,
 - вкупните расходи во 2020 год. во износ од 1.564.493.709,00 ден.,
 - добивка пред оданочувањето за 2020 год. во износ од 90.119.706,00 ден.,
- односно нето добивката по оданочувањето во износ од 82.324.315,00 ден.

Друштвото соодветно според законската регулатива има извршено пресметка на данокот на добивка за работењето во 2020 год. и при тоа утврди дека, заради законската можност за намалување на основицата за пресметување на данок на добивка по основ на вложување во нови инвестиции, до висина на добивката распределена за инвестиции за 2019 год. утврди даночна основ и обврска за данок на добивка од 7.795.390 ден. Бидејќи преку аконтациите низ 2019 год. и дел од 2020 год. има уплатено аконтации на данок на добивка во вкупен износ од 9.993.343,00 ден. и е констатирано побарување за повеќе уплатен данок на добивка по Даночниот Биланс во износ од 2.197.953,00 ден., а за кој е известно дека ќе се користи за уплата/пребивање со обврските за данок на добивка во наредните даночни периоди од 2021 год.

По извршените прегледи и контроли утврдено е дека во Билансот на состојбата се внесени проверените и потврдени состојби и податоци на:

- имотот (недвижности, опрема, залихи, побарувања, парични средства и др.) со кој располага Прилепска Пиварница АД – Прилеп односно вкупната актива на Друштвото на крајот на 2020 година која изнесува 2.269.929.127,00 ден.

- изворите на средствата (запишаниот капитал, резервите, акумулираните добивки од претходни години, обврските и др. односно вкупната пасива на Друштвото на 31.12.2020 год. изнесува 2.269.929.127,00 ден.

Службата за внатрешна контрола, по извршените прегледи и контроли на Билансите и Финансиските извештаи за работењето во 2020 год., дојде до идентичен Заклучок со заклучокот искажан од Ревизорската куќа ТП Ревизија Витанова – Струмица која ја има извршено законски предвидената ревизија на Финансиските извештаи на Прилепска Пиварница АД – Прилеп за работењето во 2020 год., а во кој не утврди неусогласености во искажаните финансиски резултати согласно Меѓународните сметководствени стандарди и Меѓународните стандарди за финансиско известување.

3. ПРЕПОРАКИ:

- дадени препораки

Во дел од работењето Службата дава препорака за продолжување на спроведувањето на мерките за подобрување на циркулирањето на документацијата односно да се задржи подигнатиот степен на ефикасност, да се одржи но и да се подобри взаемната спрега и соработка на секторите во Друштвото што произведуваат или примаат документација и ја доставуваат до секторот за сметководство и финансии.

Бидејќи со вршењето на внатрешната ревизија беше утврдена состојба во која навременоста на евидентирањето на документите нема доведено до драстични каснења, пропусти и грешки, но е евидентно дека ризикот е реално присутен и е

потребно подобрување на состојбата во делот на оптеретувањето со работните задачи по извршител, бројот на извршители во однос на вкупниот обем на работа во сметководството без оглед на сеуште не утврдените неусогласености во точноста и ажурноста во евидентирањето низ деловната 2020 год. Внатрешната ревизија дава препорака во наредната година да се продолжи ревидирањето во тој сегмент од работењето и да даде предлог за намалување но и целосно отклонување на воочениот ризик, а актуелизирано од сознанијата добиени и во првиот квартал од 2021 год.

Постигнатите резултати од работењето во 2020 год. укажуваат на позитивното и рационално менаџирање со средствата и имотот на Друштвото поради што Службата за внатрешна ревизија дава препорака да се продолжи со високиот степен на ангажираност и посветеност во работењето и за наредната 2021 год.

4. СЛЕДЕЊЕ НА ПРЕПОРАКИТЕ, НИВНО ИМПЛЕМЕНТИРАЊЕ И ПЛАН ЗА РАБОТА ВО ДЕЛОВНАТА 2021 ГОД.

Службата за внатрешна ревизија во планот за работа за 2021 год. внесе обврска за продолжување на спроведувањето на мерките за подобрување на работењето кое треба да биде извршено од страна на надлежните раководители во Друштвото, а за што во 2021 год. ќе изврши проверка и проценка на спроведувањето на предлозите и мерките за подобрување на состојбите и ќе презентира свој став во соодветните Извештаи.

За деловната 2021 год. Службата за внатрешна ревизија планира да ги задржи насоките на своето делување од деловната 2020 год. со тенденција за проширување, деталзирање и ефектуирање на насоките.

Врз основа на претходно наведеното во однос на работењето на Службата за внатрешна ревизија презентира се убедувањето дека во овој Годишен Извештај се опфатени фактите и информациите кои ја карактеризираат континуираната активност на Службата за внатрешна ревизија во функција на задржување на бонитетот на Друштвото.

Согласно законските одредби Годишниот Извештај на внатрешната ревизија е предмет на разгледување и усвојување на Годишното собрание на акционерите на Друштвото, а за што истиот преку Надзорниот одбор ќе биде доставен до Собранието на акционери.

Во Прилеп, 2021 год.


РАКОВОДИТЕЛ
 на Службата за внатрешна ревизија

 /КАТЕРИНА МИТРЕСКА /

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 384 од ЗТД и член 25 од Статутот на друштвото, Собранието на Прилепска пиварница А.Д. Прилеп, одржано на 27.05.2021 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ОД СЛУЖБАТА ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА ЗА 2020 ГОДИНА

I

СЕ УСВОЈУВА, Извештајот од Службата за внатрешна ревизија за 2020 година на Прилепска пиварница А.Д. Прилеп .

II

Составен дел на Одлуката е Извештајот од Службата за внатрешна ревизија за 2020 година на Прилепска пиварница А.Д. Прилеп.

III

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД
П Р И Л Е П

ИЗВЕШТАЈ

Од Надзорниот одбор на ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД
- ПРИЛЕП, за работењето од 01.01.2020 - 31.12.2020 год.

Надзорниот одбор на Прилепска Пиварница АД – Прилеп своето работење го извршуваше континуирано во текот на 2020 год. но и во дел од 2021 год. во периодот по добивањето на Извештајот за работењето на Друштвото во 2020 год. изготвен од Управниот одбор на Друштвото, добивањето на Извештајот за извршената ревизија на финансиските извештаи за 2020 год. од избраната ревизорска куќа како и изготвената и доставена Годишна сметка за 2020 год. заедно со Финансиските извештаи за 2020 год.

При извршувањето на надзорот и контролата над работењето на Друштвото во 2020 год. Надзорниот одбор ги спроведуваше обврските што произлегуваат од Законот за трговски друштва како и од донесените акти на Друштвото.

Информациите за работењето на Друштвото во 2020 год. Надзорниот одбор ги добиваше од Управниот одбор но и со присуство на состаноци на Управниот одбор, потоа од Финансискиот сектор и од другите сектори во Друштвото. Надзорниот одбор во текот на 2020 година согласно Законот за трговски друштва одржа 4 (четири) редовни состаноци на кои како точка на дневен ред го имаше разгледувањето на Билансот на успехот во Друштвото во редовни тромесечни периоди.

Во врска со работењето на Друштвото во 2020 година, во делот на управувањето и раководењето, поставените планови за производство, реализацијата односно прометот и постигнување на финансиските резултати Надзорниот одбор констатира дека иако Друштвото не ги оствари физички и финансиски показателите на обемот на производството и продажбата односно реализацијата на производите како во претходната 2019 год., сепак е остварен поволен финансиски резултат. Реализацијата на целокупниот производствен асортиман на Прилепска Пиварница АД и реализацијата на трговските стоки во финансиски податоци покажува вредност од 1.654.613.415,00 ден. во 2020 год. која спрема реализацијата од 1.946.078.430,00 ден. во 2019 год. покажува остварување од 85,02% , иако не во сите сегменти од приходите од работењето. Во рамките на наведената реализација приходите од продажба на производи и услуги на домашен пазар се остварени со 91,75% споредени со лани, а

значителен е падот на приходите од продажба на трговски стоки кои се остварени само со 65,21% како и приходите од продажба на производи во странство од 77,02% споредено со лани. Пораст на приходите е евидентиран кај приходите од дивиденди со остварување од 207,56% во однос на 2019 год.

Надзорниот одбор констатира дека водењето на сметководството, искажувањето на приходите и расходите како и искажувањето на финансискиот резултат (добивката) се во согласност со даночните законски прописи во Р.Македонија, прописите за водење сметководство, Меѓународните сметководствени стандарди, донесените акти на Друштвото и донесените сметководствени политики.

На оваа констатација на Надзорниот одбор влијаеше доставениот и разгледан Извештај на внатрешната ревизија за работењето на Прилепска Пиварница АД – Прилеп за периодот 01.01.2020 до 31.12.2020 год. Наведениот Извештај од внатрешната ревизија Надзорниот одбор, согласно обврската од одредбите на ЗТД, го доставува до Собранието на акционери во прилог на овој Извештај за негово разгледување и усвојување.

Врз состојбите искажани во Годишната сметка и во Финансиските извештаи за 2020 година извршена е ревизија од овластената ревизорска куќа ТП РЕВИЗИЈА ВИТАНОВА – Струмица, од истата е доставен Извештај од ревизијата на финансиските извештаи за 2020 год. кој е примен и заверен на 16.04.2021 год. Во Извештајот на ревизорот е констатирано дека ревизијата е извршена во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија со користење на методи на проверување, испитување врз основа на тестови на докази со кои се искажуваат износите (документите), проценка на користените сметководствени принципи и значајните проценки релизирани од страна на менаџментот, а исто така и со севкупна изработка и презентација на финансиските извештаи.

Ревизорот, врз основа на вака извршената ревизија, даде мислење дека Билансот на состојбата, Билансот на успехот и Извештајот за сеопфатна добивка, Извештајот на паричните текови/готовинскиот тек и Извештајот за промените во капиталот за деловната 2020 година даваат реална и објективна слика за финансиската состојба на Прилепска Пиварница АД – Прилеп со состојба на 31.12.2020 год., истите се во согласност со прописите за водење сметководство и Меѓународните сметководствени стандарди за известување кои се применуваат во Р.Македонија, одредбите на Законот за трговски друштва и другите законски прописи кои ја регулираат оваа материја во Р. Македонија.

Во врска со управувањето и раководењето на Управниот одбор и менаџерскиот тим со Друштвото Надзорниот одбор констатира дека тоа е

извршувано во согласност со законските прописи и актите на Друштвото, а превземените дејствија на менаџментот во сферата на деловните потфати даваат позитивни резултати.

Оваа констатација Надзорниот одбор ја поткрепува со утврдените финансиски резултати во Билансите што ја сочинуваат Годишната сметка за 2020 година, а особено во Билансот на успехот, каде е утврдено дека:

- вкупните приходи во 2020 год. од 1.654.613.415,00 ден. во однос на вкупните приходи од 1.946.078.430,00 ден. во 2019 год. се остварени 85,02%, иако не во сите сегменти од приходите од работењето бидејќи приходите од продажба на сопствените производи и извршените услуги се остварени во дел од 91,75% во споредба со претходната година, а вкупните расходи во 2020 год. во однос на 2019 год., со многу вложени напори и постојана контрола, се намалени и се остварени со 81,23%, а тоа е постигнато со домаќинско работење и е во рамките на објективното очекување освен кај одреден дел од трошоците како кај наемнина на деловен простор и лизинг за возила со остварување од 117,73% и кај трошокот за вредносно услогласување на побарувањата (за постарите ненаплатени побарувања) со 4.857,91%, а во споредба со 2019 год.

- остварената добивка пред оданочувањето во 2020 год. изнесува 90.119.706,00 ден. додека во 2019 год. изнесуваше 20.022.024,00 ден. односно добивката е остварена со пораст од 450,10% споредено со 2019 год. Остварената добивка е оценета како извонредно позитивно остварување на резултатот во целосно неповолни услови за работа во деловната година заради присутната Ковид пандемија во најголем дел од деловната 2020 год.

- нето добивката по оданочувањето во 2020 год. изнесува 82.324.315,00 ден. додека во 2019 год. изнесуваше 20.022.024,00 ден. односно добивката по оданочување е остварена со 411,17% споредено со 2019 год. истата е оценета како извореден позитивен резултат со оглед на околностите во кои е остварена како е претходно наведено, а истата во вкупниот приход учествува со 4,98% што претставува позитивно остварување на финансискиот резултат во деловна 2020 година.

Во текот на 2020 год. Надзорниот одбор ја разгледа и предлог Одлуката за распределба на остварената добивка за 2020 год. донесена од Управниот одбор на Друштвото односно добивката да се распредели за вложување во инвестиции (реинвестирана добивка) во износ од 82.324.315,00 ден. Предлог Одлуката ќе биде доставена на усвојување до Собранието на акционерите на Друштвото во текот на 2021 год.

Надзорниот одбор имајќи го во предвид законското значење на Годишниот извештај за усвојување на Годишната сметка и Финансиските

извештаи за 2020 год. од страна на Собранието на акционери, а во согласност со својата надлежност констатира, оценува и му предлага на Собранието на акционери како следи:

- констатира дека Извештајот на Ревизорската куќа ТП РЕВИЗИЈА ВИТАНОВА – Струмица е целосно и квалитетно изготвен, во него не се констатирани приговори на изготвувањето на Годишната сметка и Финансиските извештаи за 2020 год. како и на нивната содржина и начинот на изготвување и обелоденување, па предлага Собранието на акционери да го усвои Извештајот за ревизијата на финансиските извештаи за 2020 год.,

- предлага Собранието на акционери да ја усвои Годишната сметка за 2020 година и да донесе Одлука како што е предложено од страна на Управниот одбор,

- предлага Собранието на акционери да донесе Одлука за распоредување на добивката за 2020 год. како што е предложено од Управниот одбор,

- ја оценува работата на членовите на Управниот одбор и изготвениот Извештај за работењето во 2020 год. како ПОЗИТИВНИ, па му препорачува на Собранието на акционери да го усвои поднесениот Извештај на Управниот одбор и да ја оцени работата на Управниот одбор како успешна.

Надзорниот одбор овој Извештај го изготви со активно учество и неопходно внимание при надзорот и контролата над работењето во 2020 год. и смета дека Извештајот на Надзорниот одбор треба да биде усвоен од страна на Собранието на акционери и врз основа на така усвоениот Извештај на Надзорниот одбор да биде одобрено и работењето на членовите на Управниот одбор за деловната 2020 год.

Прилеп, 2021 год.

НАДЗОРЕН ОДБОР,

АЛЕКСАНДАР ЧАТЛЕСКИ- Претседател

АЛЕКСАНДАР ДИМИТРИЈЕСКИ - член

МЕТОДИЈА САМАРЦИОСКИ – член



The image shows three handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal line. To the right of the signatures is a blue circular stamp. The stamp contains the text 'Прилепска пиварница А.Д.' around the top inner edge and 'Прилеп' in the center. There is a small star at the bottom of the stamp.

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 384 од ЗТД и член 25 од Статутот на друштвото, Собранието на Прилепска пиварница А.Д. Прилеп, одржано на 27.05.2021 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР ВО ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП ЗА 2020 ГОДИНА

I

СЕ УСВОЈУВА, Извештајот од Надзорниот одбор во Прилепска пиварница АД Прилеп за 2020 година.

II

Составен дел на Одлуката е Извештајот на Надзорниот одбор од Прилепска пиварница АД Прилеп за 2020 година.

III

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 384 став 2 точка 1 од ЗТД и член 25 од Статутот на друштвото, Собранието на друштвото, одржано на 27.05.2021 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА ВО ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА
А.Д. ПРИЛЕП ЗА 2020 ГОДИНА

I

СЕ УСВОЈУВА Годишната сметка за 2020 година во Прилепска пиварница А.Д. Прилеп, со остварени финансиски резултати од работењето и тоа:

1. Остварени приходи.....1.654.613.415,00 денари
2. Остварени расходи.....1.564.493.709,00 денари
3. Остварена добивка пред оданочување..... 90.119.706,00 денари
4. Данок од добивка.....7.795.391,00 денари
5. Остварена добивка по оданочување.....82.324.315,00 денари

II

Составен дел на Одлуката е Билансот на успехот, Билансот на состојбата и Даночниот биланс.

III

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

Предмет: Достава на Годишна сметка за 2020 година

Правен субјект : ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД - Прилеп

ЕМБС : 4071344

Во прилог Ви доставуваме Годишна сметка за период 01.01.2020 - 31.12.2020 година на следните обрасци:

- 1) Биланс на состојба (Извештај за финансиската состојба)
- 2) Биланс на успех (Извештај за добивка или загуба и Извештај за останатата сеопфатна добивка)
- 3) Државна евиденција-образец ДЕ
- 4) Образец за структура на приходи по дејности - СПД
- 5) Објаснувачки белешки кон годишната сметка
- 6) Изјава од овластен застапник
- 7) Копија од Уверението за сметководител / овластен сметководител, согласно Законот за сметководството, издадено од Институт на сметководители и овластени сметководители на РМ.
- 8) Вирман (уплатница)

Прилеп, 15.03.2021

Овластено лице,
Здравко Јорданоски

ИЗЈАВА

под морална, материјална и кривична одговорност за точноста и вистинитоста на податоците искажани во Годишна сметка и Финансиски извештаи

Јас Здравко Јорданоски, со ЕМБГ [REDACTED] како овластен застапник на ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД – Прилеп со матичен број (ЕМБС) 4071344, изјавувам под морална, материјална и кривична одговорност дека податоците искажани во Годишната сметка и Финансиските извештаи за 2020 година, се точни и вистинити.

Изјавил,
Здравко Јорданоски

Makedonski
Telekom CA,
Zdravko
Jordanoski

Digitally signed by
Makedonski Telekom
CA, Zdravko Jordanoski
Date: 2021.03.12
17:28:21 +01'00'



Република Македонија
Институт на Сметководители
и Овластени Сметководители



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

**ИНСТИТУТ НА СМЕТКОВОДИТЕЛИ И ОВЛАСТЕНИ СМЕТКОВОДИТЕЛИ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Врз основа на член 15 став (5) од Законот за вршење на сметководствени работи, Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија издава

У В Е Р Е Н И Е

за овластен сметководител

На **Здравко Драган Јорданоски** со ЕМБГ [REDACTED] роден/а 19.03.1958 година во Прилеп, Р.Македонија му/и се издава уверение за овластен сметководител.

Број **0105975**

01.11.2016 година

Скопје



М.П.

Претседател

Институт на сметководители и
овластени сметководители на
Република Македонија

м-р Ленче Папазовска

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ
2. ОСНОВА ЗА ПОДГОТОВКА НА ГОДИШНАТА СМЕТКА
3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ
4. КОРИСТЕНИ ПРОЦЕНКИ
5. ПРОМЕНА НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И КОРЕКЦИИ НА ГРЕШКИ
6. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИК

ОБЈАСНУВАЧКИ БЕЛЕШКИ кон Годишната сметка за 2020 год.

1. Општи информации кон Годишната сметка за 2020 год.

Назив на друштвото: ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД – Прилеп

Форма на друштвото: 05.5 - Акционерско друштво

Седиште: ул. „Цане Кузманоски“ бр. 1, 7500 Прилеп, Р. Македонија

Регистрациони податоци: ЕМБС: 4071344, ЕДБ: 4021991109104

Позначајни дејности кои ги извршува:

- Претежна дејност 11.05 Производство на пиво и дополнителна под дејност: производство на безалкохолни пијалоци

Идентификација на поврзани субјекти:

- нема податоци за поврзани субјекти со позначително процентуално учество во сопственоста или управувањето

Број на вработени:

- во деловната 2020 год. просечниот број на вработени во годината е 263 лица.

Сопственичка структура:

- Состојба 31.12.2020г. - Акциите на акционерското друштво се во сопственост на физички и правни лица при што нема физичко или правно лице како доминантен сопственик со сопственост од над 50% од акциите

Други релевантни информации за друштвото:

- нема оценка дека други информации се релевантни за прикажување во Објаснувачките белешки.

2. Основа за подготовка на годишната сметка

- Овие финансиски извештаи се подготвени во согласност со МСФИ, а Годишната сметка е составена за друштвото известувач и истата не е консолидирана бидејќи за тоа нема основ.

3. Значајни сметководствени политики:

- Значајните сметководствени политики применети во пресметковниот период односно во деловната 2020 год. се во целост истите кои се применети и за работењето во 2019 год. , со влијание и на изготвувањето на Годишната сметка за тековната година

4. Користени проценки:

- При изготвувањето на Годишната сметка за 2020 год. во целост се користени информации кои влијаат на прикажаните вредности и состојби засновани на соодветна документација достапна до денот на изготвување на Год.сметка за 2020 год. а со незначително учество на проценки поради што не е створена потреба истите да се прикажуваат и посебно образложуваат.

5. Промена на сметководствените политики во деловната 2020 год.:

- Во деловната 2020 год. во целост се применувани сметководствените политики применувани и во 2019 год. без утврдена потреба за делумна или позначителна промена на сметководствените политики поради што и не се посебно образложени.

6. Управување со ризик

- Со ризиците во работењето на Друштвото во 2020 год. како што се кредитен ризик, пазарен ризик и ризик на ликвидност се управува на дневна основа заради заштита на друштвото, а соодветно на природата и големината на активностите на субјектот како и нивната сложеност во текот на деловната година.

Во продолжение е доставен образецот : Објаснувачки белешки за точките од 7. до 20.

7. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	Патенти и лиценци	Гудвил	Софтвер	Останати средства	Средства во подготовка	Вкупно
Набавна вредност						
Салдо на 1 Јануари 2020 (тековна година)	0			56.388.997		56.388.997
Зголемување				77.571.664		77.571.664
Намалување				0		0
Салдо на 31 Декември 2020 (тековна година)	0	0	0	133.960.661	0	133.960.661
Исправка на вредноста						
Салдо на 1 Јануари 2020 (тековна година)	0					0
Амортизација						0
Намалување						0
Салдо на 31 Декември 2020 (тековна година)	0	0	0	0	0	0
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2020 (тековна година)	0	0	0	133.960.661	0	133.960.661
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2020 (тековна година)	0	0	0	56.388.997	0	56.388.997
Набавна вредност						
Салдо на 1 Јануари 2019 (претходна година)	0			43.170.161		43.170.161
Зголемување				21.442.593		21.442.593
Намалување				-8.223.757		-8.223.757
Салдо на 31 Декември 2019 (претходна година)	0	0	0	56.388.997	0	56.388.997
Исправка на вредноста						
Салдо на 1 Јануари 2019 (претходна година)	0					0
Амортизација						0
Намалување						0
Салдо на 31 Декември 2019 (претходна година)	0	0	0	0	0	0
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2019 (претходна година)	0	0	0	56.388.997	0	56.388.997
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2019 (претходна година)	0	0	0	43.170.161	0	43.170.161

8. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Инвестиции во тек	ВКУПНО
Набавна вредност					
Салдо на 1 Јануари 2020 (тековна година)	26.030.811	392.803.982	2.665.542.684	166.428.983	3.250.806.460
Зголемување	0	27.000	156.174.156	45.284.211	201.485.367
Намалување	0	0	0	-170.359.035	-170.359.035
Салдо на 31 Декември 2020 (тековна година)	26.030.811	392.830.982	2.821.716.840	41.354.159	3.281.932.792
Исправка на вредноста					
Салдо на 1 Јануари 2020 (тековна година)	0	253.543.502	2.262.773.933	0	2.516.317.435
Амортизација	0	7.668.630	122.158.032	0	129.826.662
Намалување	0	0	0	0	0
Салдо на 31 Декември 2020 (тековна година)	0	261.212.132	2.384.931.965	0	2.646.144.097
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2020 (тековна година)	26.030.811	131.618.850	436.784.875	41.354.159	635.788.695
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2020 (тековна година)	26.030.811	139.260.480	402.768.751	166.428.983	734.489.025
Набавна вредност					
Салдо на 1 Јануари 2019 (претходна година)	26.010.700	392.952.123	2.637.913.963	13.020.174	3.069.896.960
Зголемување	20.111	3.003.074	27.628.721	218.431.756	249.083.662
Намалување	0	-3.151.215	0	-65.022.947	-68.174.162
Салдо на 31 Декември 2019 (претходна година)	26.030.811	392.803.982	2.665.542.684	166.428.983	3.250.806.460
Исправка на вредноста					
Салдо на 1 Јануари 2019 (претходна година)	0	246.746.285	2.127.436.865	0	2.374.183.150
Амортизација	0	7.683.496	135.337.068	0	143.020.564
Намалување	0	-886.279	0	0	-886.279
Салдо на 31 Декември 2019 (претходна година)	0	253.543.502	2.262.773.933	0	2.516.317.435
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2019 (претходна година)	26.030.811	139.260.480	402.768.751	166.428.983	734.489.025
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2019 (претходна година)	26.010.700	146.205.838	510.477.098	13.020.174	695.713.810

9. БИОЛОШКИ СРЕДСТВА

2020	Недовршени земјоделски производи	Основно стадо	Обртно стадо	Повеќегодишни насади	Средства во подготовка	ВКУПНО
Состојба на 1 Јануари 2020 (тековна година)						
Зголемување како резултат на набавки						
Намалување како резултат на продажби						
Ожнеани земјоделски производи пренесени во залихи						
Промена на вредноста на биолошките средства						
Трошоци на амортизација на биолошките средства						
Состојба на 31 Декември 2020 (тековна година)						
<i>Нетековни средства</i>						
<i>Тековни средства</i>						
Вкупно биолошки средства						
2019						
Состојба на 1 Јануари 2019 (тековна година)						
Зголемување како резултат на набавки						
Намалување како резултат на продажби						
Ожнеани земјоделски производи пренесени во залихи						
Промена на вредноста на биолошките средства						
Трошоци на амортизација на биолошките средства						
Состојба на 31 Декември 2019 (тековна година)						
<i>Нетековни средства</i>						
<i>Тековни средства</i>						
Вкупно биолошки средства						

13. ОСНОВНА ГЛАВНИНА

Родови на акции	Во сопственост на	2020 (тековна година)		Состојба			
		01.01.2020	%	зголем.	намал.	31.12.2020	%
Обични акции	Физички лица	32.168	80,585		9	32.159	80,563
	Правни лица	7.733	19,372	9		7.742	19,395
	Откупени сопствени акции	17	0,043			17	0,043
Приоритетни акции	ФПИО	0	0,000			0	0,000
	Вкупно	39.918	100,000	9	9	39.918	100,000
		2019 (претходна година)					
		01.01.2019	%	зголем.	намал.	31.12.2019	%
Обични акции	Физички лица	32.414	81,201		246	32.168	80,585
	Правни лица	7.487	18,756	246		7.733	19,372
	Откупени сопствени акции	17	0,043			17	0,043
Приоритетни акции	ФПИО	0	0,000		0	0	0,000
	Вкупно	39.918	100,000	246	246	39.918	100,000

14. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ

Обврски со рок на достасување над 5 години:

Вид на обврска	Вид на обезбедување:	Тековна година	Претходна година
Обврски спрема поврзани друштва	_____		
Обврски кон добавувачи	_____		
Обврски спрема поврзани друштва по основ на заеми и кредити	_____		
Обврски по основ на кредити	_____		
Обврски по основ на заеми	_____		
Останати долгорочни обврски:	_____		
_____	_____		
Вкупно			

15. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

	Тековна година	Претходна година
Добавувачи во земјата	65.799.174	96.802.197
Добавувачи во странство	62.558.119	62.602.348
Добавувачи за нефактурирани стоки	0	0
Вкупно:	<u>128.357.293</u>	<u>159.404.545</u>

16. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ПО ЗАЕМИ И КРЕДИТИ

	Тековна година	Претходна година
Краткорочни обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	0	0
Краткорочни кредити во земјата	0	0
Краткорочни кредити во странство	0	0
Вкупно:	<u>0</u>	<u>0</u>

17. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

	Тековна година	Претходна година
Приходи од продажба во земјата	1.581.117.792	1.850.337.514
Приходи од продажба во странство	17.176.141	22.300.527
Вкупно:	<u>1.598.293.933</u>	<u>1.872.638.041</u>

18. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

	Тековна година	Претходна година
Приходи од наемнини	193.493	251.638
Приходи од наплатени отпишани побарувања	0	0
Приходи од државни поддршки	0	0
Вкупно:	<u>193.493</u>	<u>251.638</u>

19. ОСТАНАТИ РАСХОДИ

	Тековна година	Претходна година
Транспортни услуги	92.209.460	97.951.542
Трошоци за саеми	0	1.248.705
Наемнина	32.209.935	27.359.345
Дневници за службени патувања и патни трошоци	2.419.530	7.610.419
Трошоци за членови на органот на управување, надзорниот одбор и за членовите на останатите органи	1.094.199	3.494.640
Трошоци за промоција, пропаганда и реклама	79.442.421	167.818.855
Премии за осигурување	1.486.196	1.477.978
Банкарски услуги и трошоци за платен промет	2.056.831	1.944.277
Трошоци за ревизија	215.600	215.600
Трошоци за останати интелектуални услуги	2.667.982	749.174
Вредносно усогласување на краткорочни побарувања	14.545.215	299.413
Загуби од отуѓување на нетековни средства	0	0
Останати расходи	8.382.162	10.751.377
Вкупно останати оперативни расходи	<u>236.729.531</u>	<u>320.921.325</u>

20. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ ДРУШТВА

	Тековна година	Претходна година
Побарувања по основ на купопродажни односи	0	0
Обврски по основ на купопродажни односи	0	0
Приходи од продажба на готови производи	0	0
Приходи од продажба на стоки	0	0

ЕМБС: 04071344

Целосно име: ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2020

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки

Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	845.259.793,00			896.572.314,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	711.299.132,00			840.183.317,00
10	-- Недвижности (011+012)	157.649.663,00			165.291.292,00
11	-- Земјиште	26.030.811,00			26.030.811,00
12	-- Градежни објекти	131.618.852,00			139.260.481,00
13	-- Постройки и опрема	436.784.874,00			402.768.750,00
14	-- Транспортни средства	10.661.600,00			18.189.505,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	61.851.734,00			84.410.199,00
17	-- Аванси за набавка на материјални средства				2.647.458,00
18	-- Материјални средства во подготовка	44.001.618,00			166.428.984,00
19	-- Останати материјални средства	349.643,00			447.129,00
21	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	133.960.661,00			56.388.997,00
23	-- Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	652.000,00			652.000,00
26	-- Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	132.797.070,00			55.225.406,00
28	-- Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба	132.797.070,00			55.225.406,00
30	-- Останати долгорочни финансиски средства	511.591,00			511.591,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	1.407.340.262,00			1.304.424.888,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	355.271.075,00			340.820.806,00

38	-- Залихи на суровини и материјали	180.088.515,00		163.384.236,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	93.013.332,00		83.304.016,00
40	-- Залихи на недовршени производи и полупроизводи	18.505.013,00		18.253.561,00
41	-- Залихи на готови производи	41.874.601,00		54.162.753,00
42	-- Залихи на трговски стоки	21.789.614,00		21.716.240,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	177.905.372,00		272.412.429,00
47	-- Побарувања од купувачи	156.400.151,00		229.104.541,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	18.928.600,00		21.746.428,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	2.570.924,00		21.543.673,00
50	-- Побарувања од вработените	5.697,00		17.787,00
52	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	691.786.997,00		639.965.539,00
57	-- Побарувања по дадени заеми	0,00		5.905.224,00
58	-- Останати краткорочни финансиски средства	691.786.997,00		634.060.315,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	182.376.818,00		51.226.114,00
60	-- Парични средства	182.376.818,00		51.226.114,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	17.329.071,00		16.958.075,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	2.269.929.126,00		2.217.955.277,00
64	-- В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	0,00		26.986.598,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	2.085.414.249,00		2.003.089.934,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	305.262.427,00		305.262.427,00
70	-- V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	2.994.735,00		2.994.735,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	61.141.399,00		61.141.399,00
72	-- Законски резерви	61.141.399,00		61.141.399,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	1.633.691.373,00		1.613.669.349,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	82.324.315,00		20.022.024,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	184.514.877,00		214.865.343,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	184.514.877,00		214.865.343,00

97	-- Обврски спрема добавувачи	128.357.293,00			159.404.545,00
100	-- Обврски кон вработените	0,00			38.800,00
101	-- Тековни даночни обврски	39.889.163,00			39.054.317,00
106	-- Обврски по основ на учество во резултатот	16.232.843,00			16.332.103,00
108	-- Останати краткорочни обврски	35.578,00			35.578,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	2.269.929.126,00			2.217.955.277,00
112	-- В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА	0,00			26.986.598,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	1.635.998.113,00			1.922.834.165,00
202	-- Приходи од продажба	1.604.289.281,00			1.879.600.988,00
203	-- Останати приходи	25.853.972,00			35.124.377,00
204	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	72.416.314,00			65.961.062,00
205	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	60.379.614,00			72.416.314,00
206	-- Капитализирано сопствено производство и услуги	5.854.860,00			8.108.800,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	1.550.387.532,00			1.929.427.579,00
208	-- Трошоци за суровини и други материјали	646.281.849,00			718.664.919,00
209	-- Набавна вредност на продадените стоки	282.866.373,00			462.158.844,00
210	-- Набавна вредност на продадените материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	32.875,00			69.134,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	237.952.552,00			336.762.723,00
212	-- Останати трошоци од работењето	17.902.279,00			32.611.986,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	160.936.288,00			173.162.861,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	97.645.590,00			103.031.203,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	8.008.981,00			9.125.733,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	41.094.192,00			42.536.219,00
217	-- Останати трошоци за вработените	14.187.525,00			18.469.706,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	183.557.416,00			197.996.154,00

220	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	14.545.215,00			299.413,00
222	-- Останати расходи од работењето	6.312.685,00			7.701.545,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	18.615.302,00			23.244.265,00
229	-- Приходи од вложувања во неповрзани друштва	5.369.608,00			2.586.986,00
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	9.616.168,00			17.758.741,00
231	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	3.629.526,00			2.898.538,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	2.069.477,00			3.084.079,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	12.023,00			183,00
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	2.057.454,00			3.083.896,00
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)	90.119.706,00			20.022.024,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	90.119.706,00			20.022.024,00
252	-- Данок на добивка	7.795.391,00			
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	82.324.315,00			20.022.024,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	263,00			266,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
259	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	82.324.315,00			20.022.024,00
260	-- Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	82.324.315,00			20.022.024,00
264	-- ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА	2.063,00			502,00
265	-- Вкупна основна заработувачка по акција	2.063,00			502,00
269	-- Добивка за годината	82.324.315,00			20.022.024,00
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	82.324.315,00			20.022.024,00
289	-- Сеопфатна добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	82.324.315,00			20.022.024,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
609	-- Земјишта	26.030.811,00			26.030.811,00
612	-- Сегашна вредност на градежни објекти	131.618.852,00			139.260.481,00

	од високоградба кои се користат за вршење дејност (< или = АОП 012 од БС)			
615	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 013 од БС)	2.071.456,00		2.387.030,00
630	-- Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси и останати побарувања од сите субјекти во земјата и странство (< или=АОП 006+АОП 017+АОП 030+АОП 034+АОП 035+ АОП 046+ АОП 047+АОП 049+ АОП 050+АОП 051+АОП 057+АОП 062 од БС)	137.578.142,00		247.730.031,00
631	-- Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од други трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или =АОП 065 од БС)	59.333.858,00		59.266.700,00
632	-- Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од физички лица, трговци поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации регистрирани во земјата (< или =АОП 065 од БС)	245.928.569,00		245.995.707,00
640	-- Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)	395.288.864,00		604.237.916,00
641	-- Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)	387.638.532,00		589.000.565,00
642	-- Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	7.650.332,00		15.237.351,00
643	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	1.581.117.791,00		1.850.337.513,00
644	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар (< или = АОП 202 од БУ)	17.176.141,00		22.300.527,00
645	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги во држави членки на ЕУ (< или = АОП 202 од БУ)	8.714.800,00		20.352.892,00
647	-- Приходи од наемнина (< или = АОП 202 од БУ)	193.493,00		251.638,00
650	-- Добивки од продажба на нематеријални и материјални средства (< или = АОП 203 од БУ)	540.938,00		2.555.852,00
652	-- Добивки од продажба на учество во капитал и хартии од вредност (< или = АОП 203 од БУ)	0,00		2.843.943,00
653	-- Добивки од продажба на материјали (< или = АОП 203 од БУ)	5.801.855,00		6.711.309,00
654	-- Приходи од вишоци (< или = АОП 203 од БУ)	18.821,00		344.115,00
661	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	620.802,00		65.575,00
666	-- Приходи од дивиденди	5.369.608,00		2.586.986,00
668	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	541.157.618,00		584.992.372,00

669	-- Огрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ)	34.746.294,00			41.954.262,00
670	-- Прехранбени артикли (< или = АОП 208 од БУ)				6.962.948,00
671	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	496.353,00			821.758,00
672	-- Трошоци за амбалажа (< или = АОП 208 од БУ)	22.731.864,00			40.941.852,00
673	-- Униформи-заштитна облека и обувки (< или = АОП 208 од БУ)	632.667,00			1.874.971,00
674	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	310.884,00			554.407,00
675	-- Вода (< или = АОП 208 од БУ)	46.017,00			451.350,00
676	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	24.511.203,00			26.784.731,00
677	-- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	7.424.926,00			10.004.638,00
678	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	8.127.035,00			10.493.997,00
679	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	23.263.451,00			42.867.038,00
680	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	89.557.792,00			95.320.300,00
682	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	2.651.668,00			2.631.242,00
686	-- Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	24.867.680,00			27.359.345,00
687	-- Наемнини за опрема (< или = АОП 211 од БУ)	7.342.255,00			
692	-- Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	525.642,00			196.948,00
693	-- Еднократен надоместок во вид на испратнина заради трајно работно ангажирање под услови утврдени со закон (< или = АОП 217 од БУ)	1.529.729,00			
694	-- Јубилејни награди (< или = АОП 217 од БУ)	7.190,00			
695	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	3.021.504,00			2.989.109,00
696	-- Помощти (< или = АОП 217 од БУ)	271.167,00			
698	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	2.419.530,00			7.610.419,00
699	-- Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)	671.949,00			2.980.258,00
700	-- Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)	6.412.763,00			7.633.295,00

704	-- Трошоци за организирана исхрана во текот на работа (< или = АОП 217 од БУ)	6.196.784,00			6.962.428,00
707	-- Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	1.094.199,00			3.494.640,00
708	-- Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)	1.486.363,00			2.773.670,00
709	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	3.905.692,00			12.821.484,00
710	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	1.486.196,00			1.477.978,00
711	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	2.056.831,00			1.944.277,00
712	-- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	248.479,00			918.297,00
714	-- Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	169.680,00			117.514,00
715	-- Надоместоци за повремени и привремени работи (< или = АОП 217 од БУ)	2.767.912,00			7.214.046,00
717	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	6.928.732,00			9.181.639,00
718	-- Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)	21.943,00			23.057,00
721	-- Исплатени дивиденди	29.077,00			135.580,00
722	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	263,00			266,00
723	-- Просечен број на вработени во седиштето на субјектот врз основа на состојбата на крајот на месецот	263,00			266,00
724	-- Број на подружници во кои се врши дејност, без седиштето на субјектот	5,00			5,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
2084	- 11.05 - Производство на пиво	1.654.613.415,00			

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

Финансиски извештаи

Друштво:	ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД - Прилеп
ЕМБС:	4071344
Консолидиран	не
Ревидиран	не
Период:	01.01 - 31.12
Година:	2020

Содржина:

[БС: Биланс на состојба](#)

[БУ: Биланс на успех](#)

[ПТ: Извештај за паричните текови](#)

[ПК: Извештај за промени во капиталот](#)

Друштво: ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД - Прилеп
 Период на известување: 01.01 - 31.12
 Година: 2020
 Извештајот е консолидиран: не

Биланс на состојба
 (Извештај за финансиската состојба)

Податоците се во 000 денари

Позиција	Претходна година	Тековна година	Индекси
СРЕДСТВА			
ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА	896.572	845.260	94
Нематеријални средства	0	0	0
Материјални средства	840.183	711.299	85
Недвижности	165.291	157.650	95
Постројки, опрема, транспортни средства, алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	674.892	553.649	82
Биолошки средства			0
Останати материјални средства	0	0	0
Вложувања во недвижности	0	0	0
Долгорочни финансиски средства	56.389	133.961	238
Вложувања во подружници			0
Вложувања во придружени претпријатија	652	652	100
Побарувања по дадени долгорочни заеми			0
Вложувања во хартии од вредност	55.225	132.797	240
Останати долгорочни финансиски средства	512	512	100
Долгорочни побарувања			0
Одложено даночно средство			0
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА	1.321.383	1.424.669	108
Залихи	340.821	355.270	104
Побарувања од купувачите	247.730	175.329	71
Останати побарувања	664.648	694.364	104
Краткорочни вложувања	0	0	0
Пари и парични еквиваленти	51.226	182.377	356
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР)	16.958	17.329	102
ВКУПНО СРЕДСТВА	2.217.955	2.269.929	102
ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	26.986	0	0
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ			
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ	2.003.090	2.085.414	104
Основна главнина и ревалоризациони резерви	308.257	308.257	100
Резерви	61.141	61.141	100
Акумулирана добивка (загуба)	1.633.692	1.716.016	105
Малцински удел			0
ОБВРСКИ	214.865	184.515	86
ТЕКОВНИ ОБВРСКИ	214.865	184.515	86
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	175.786	149.151	85
Обврски за краткорочни кредити и хартии од вредност			0
Краткорочни резервирања			0
Обврски кон државата	39.079	35.364	90
Останати краткорочни обврски			0
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)	0	0	0
Обврски по основ на нетековни средства (или групи за отуѓување) кои се чуваат за продажба и прекинати работења			0
ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ	0	0	0
Обврски за долгорочни кредити и хартии од вредност			0
Обврски кон добавувачи и останати долгорочни обврски			0
Останати долгорочни резервирања			0
Одложени даночни обврски			0
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ	2.217.955	2.269.929	102
ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА	26.986		0

Друштво: ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД - Прилеп
 Период на извештување: 01.01 - 31.12
 Година: 2020
 Извештајот е консолидиран: не

Биланс на успех

(Извештај за сеопфатна добивка)

Податоците се во 000 денари

Р.Б.	Позиција	Претходна година	Тековна година	Индекси
		кумулятивно од почетокот на годината	кумулятивно од почетокот на годината	во однос на претходна година
1	ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	1.922.834	1.635.998	85
2	Приходи од продажба	1.879.601	1.604.289	85
2а	Приходи од продажба на домашен пазар	1.857.300	1.587.113	85
2б	Приходи од продажба на странски пазар	22.301	17.176	77
3	Промени на залихите на готови производи и производството во тек	XXXXXX	XXXXXX	xxxxx
4	Залихи на готови производи и на недовршено производство на почетокот на годината	65.961	72.416	110
5	Залихи на готовите производи и на недовршено производство на крајот на годината	72.416	60.380	83
6	Капитализирано сопствено производство и услуги	8.109	5.855	72
7	Останати оперативни приходи	35.124	25.854	74
8	ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	1.929.427	1.550.388	80
9	Набавна вредност на трговски стоки	462.159	282.866	61
10	Трошоци за сировини и други материјали	718.665	646.282	90
11	Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	69	33	48
12	Услуги со карактер на материјални трошоци	168.944	158.510	94
13	Останати трошоци од работењето	219.200	126.078	58
14	Трошоци за вработените	154.693	146.749	95
15	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	197.996	183.557	93
16	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства			0
17	Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековни средства			0
18	Резервирања за трошоци и ризици			0
19	Останати расходи од работењето	7.701	6.313	82
20	ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА	-138	73.574	0
21	Финансиски приходи	23.244	18.615	80
21а	Приходи од вложувања, заеми и камати и курсни разлики	23.244	18.615	80
21б	Останати приходи од финансирање			0
21в	Удел во добивката на придружените друштва			0
22	Финансиски расходи	3.084	2.069	67
22а	Расходи по основ на камати, курсни разлики и слични расходи	3.084	2.069	67
22б	Останати расходи од финансирање			0
22в	Удел во загубата на придружените друштва			0
23	Добивка/ загуба од редовно работење	20.022	90.120	450
24	Добивка/ загуба од прекинато работење пред оданочување			0
25	Добивка/ загуба од редовно работење пред оданочување	20.022	90.120	450
26	Данок од добивка	0	7.796	0
27	Нето добивка/загуба по оданочување	20.022	82.324	411
28	Малцински интерес			0
29	Нето добивка/загуба која им припаѓа на акционерите на друштвото	20.022	82.324	411
30	Нето останата сеопфатна добивка/загуба			0
31	Вкупна сеопфатна добивка/загуба	20.022	82.324	411

Друштво: ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД - Прилеп
 Период на известување: 01.01 - 31.12
 Година: 2020

Извештајот е консолидиран: не

Извештај за паричниот тек

Податоците се во 000 денари

Позиција	Претходна година	Тековна година	Индекси
А) Парични текови од оперативни активности	-177.489	-95.627	0
Нето добивка/загуба после оданочување	22.022	82.324	374
Прилагодување за:			
Амортизација	197.917	183.557	93
Оштетување на средства и резервирања			0
Зголемување/намалување на залихи	-64.053	-14.449	0
Зголемување/намалување на купувачите	16.859	72.401	429
Зголемување/намалување на побарувања за аванси		0	0
Зголемување/намалување на останати краткорочни побарувања	27.293	-29.716	-109
Зголемување/намалување на АВР	-4.271	-7.207	0
Зголемување/намалување обврски спрема добавувачите	37.685	-26.635	-71
Зголемување/намалување обврски за примени аванси			0
Зголемување/намалување на останати краткорочни обврски			0
Зголемување/намалување на ПБР			0
Расходи/приходи од камати			0
Исплатени/наплатени дивиденди			0
Расходи за платен данок			0
Капитална добивка/загуба од продажба на основни средства			0
Капитална добивка/загуба од продажба на вложувања			0
Останати парични приливи и одливи од оперативни активности	-11.919		0
Б) Парични текови од инвестициони активности	149.974	226.749	151
Набавки на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.	-67.436	46.908	0
Продажба на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.	0	-541	0
Парични приливи од продажба на сопственички или должнички хартии од вредност на други правни лица и учество во заеднички вложувања			0
Парични исплати за стекнување на сопственички или должнички хартии од вредност на други правни лица и учество во заеднички вложувања	-13.217	77.572	0
Парични аванси и заеми дадени на други лица (освен оние од финансиски институции)	-5.775	0	0
Парични приливи од наплата на дадени аванси и заеми на други лица (освен оние од финансиски институции)	0	0	0
Приливи/ одливи од камати	17.759	9.616	54
Приливи/ одливи од дивиденди	2.587	5.370	208
Останати парични приливи и одливи од инвестициони активности	216.056	87.824	41
В) Парични текови од финансиски активности	3.001	29	1
Парични приливи од зголемување на капиталот преку издавање на акции или други сопственички хартии од вредност	0		0
Парични исплати за враќање на заеми			0
Парични приливи од издадени должнички хартии од вредност и останати земени краткорочни и долгорочни кредити и заеми			0
Стекнување на малцински интереси			0
Исплатена дивиденда	158	29	18
Откуп / продажба на сопствени акции	2.843		0
Парични исплати за намалување на обврските по основ на финансиски лизинг			0
Зголемување/намалување на паричните средства	-24.514	131.151	0
Парични средства на почеток на годината	75.740	51.226	68
Г) Парични средства на крајот на годината	51.226	182.377	356

Извештај за промените во капиталот

Податоците се во 000 денари

Промени	Капитал на акционерите				Малцински интерес	Вкупно капитал
	Акционерски капитал	Премии на издадени акции	Резерви	Акумулирана добивка (загуба)		
Состојба на 1 Јануари претходната година 2019	305.262		64.136	1.613.670		1.983.068
Уплата на акции						0
Откупени сопствени акции						0
Продадени сопствени акции						0
Конверзија на хартии од вредност						0
Добивка (загуба) за финансиската година				20.022		20.022
Распределба на добивката во корист на резервите						0
Распределба на добивката за дивиденди и останати надоместоци за акционерите				0		0
Распределба на добивката за награди и користи за вработените						0
Останати резерви						0
Процена на материјални средства						0
Усогласување на вложувањата расположливи за продажба до нивна објективна вредност						0
Реализирана капитална добивка од продажба на хартии од вредност						0
Евидентирање на загуби од подружници од претходните години по методот на главнина						0
Малцински интерес						0
Одложени даноци						0
Признаени приходи и расходи, нето						0
Курсни разлики						0
Останато зголемување/намалување на средства, нето						0
Состојба на 31 Декември претходната година 2019	305.262	0	64.136	1.633.692	0	2.003.090
Уплата на акции						0
Откупени сопствени акции						0
Продадени сопствени акции						0
Конверзија на хартии од вредност						0
Добивка (загуба) за финансиската година				82.324		82.324
Распределба на добивката во корист на резервите						0
Распределба на добивката за дивиденди и останати надоместоци за акционерите				0		0
Распределба на добивката за награди и користи за вработените						0
Останати резерви						0
Процена на материјални средства						0
Усогласување на вложувањата расположливи за продажба до нивна објективна вредност						0
Реализирана капитална добивка од продажба на хартии од вредност						0
Евидентирање на загуби од подружници од претходните години по методот на главнина						0
Малцински интерес						0
Одложени даноци						0
Признаени приходи и расходи, нето						0
Курсни разлики						0
Останато зголемување/намалување на средства, нето						0
Состојба на 31 Декември во тековната година 2020	305.262	0	64.136	1.716.016	0	2.085.414



ДАНОЧЕН БИЛАНС за оданочување на добивка

ДБ

* Појаснува Условот за јавни приходи

Посебен
даночен статус

Заштитни
друштва ТИРЗ Казнено поправни
древови

Единствен
даночен број

4021991109104

Сиратин назив
и адреса на вистинско
седиште за контакт

PRILEPSKARIVARNICA CANE KUZMANOSKI . 1/- ПРИЛЕП

Телефон:

098/21-450

е-пошта

pravnik@pripiv.com.mk

Датум
приема
примен

12/03/2021 16:44:36

1203217701 48

Даночен период

од 01/01/2020 до 31/12/2020

Рок за
поднесување

15/03/2021

Исправка
на ДБ

Број

УТВРДУВАЊЕ НА ДАНОК НА ДОБИВКА

Ведрени

		АОП	Ведрени
I	Финансиски резултат во Биланс на успех	01	90119706
II	Непризнаени расходи и помалку искажани приходи за даночни цели (збир од АОП 03 до АОП 39)	02	19131052
1	Расходи кои не се поврзани со вршење на дејноста на субјектот односно не се непосреден услов за извршување на дејноста и не се последица од вршењето на дејноста	03	0
2	Надместоци на трошоци и други лични приманија од работен однос над утврдените износ	04	0
3	Надместоци на трошоци на вработените што не се утврдени со член 9 став (1) точка 2) од ЗДД	05	0
4	Трошоци за организирана исхрана и превоз над износите утврдени со закон	06	0
5	Трошоци за хотелско сместување во износ над 6.000 денари дневно по лице и трошоци за превоз на лица кои не се документирани	07	0
6	Трошоци за исхрана на вработените кои работат ноќно време, над износите утврдени со закон	08	0
7	Трошоци по основ на месечни надместоци на членови на органи на управување над висината утврдена со закон	09	869523
8	Трошоци по основ на уплатени доброволни придонеси во доброволен пензиски фонд над висината утврдена со закон	10	0
9	Трошоци по основ на уплатени премии за осигурување на живот над висината утврдена со закон	11	0
10	Надместоци за лица волонтери и за лица ангажирани за вршење на јавни работи над износите утврдени со закон	12	0
11	Скриени исплати на добивка	13	0
12	Кусоци кои не се предизвикани од вонредни настани (празба, пожар или други природни непогоди)	14	0
13	Трошоци за репрезентација	15	3515123
14	Трошоци за донации направени во согласност со Законот за донации и спонзорства во јавните дејности, над 5% од вкупниот приход остварен во година	16	0
15	Трошоци за спонзорства направени во согласност со Законот за донации и спонзорства во јавните дејности, над 3% од вкупниот приход остварен во годината	17	0
16	Трошоци за донации во спортот согласно со членот 30-а од ЗДД	18	0
17	Трошоци по основ на камата по кредити кои не се користат за вршење на дејноста на обврзаниот	19	0
18	Осигурителни премии кои ги плаќа работодавачот во корист на членови на органите на управување и на вработени	20	0
19	Даноци во задржка (одбивка) исплатени во име на трети лица кои се на товар на трошоците на даночниот обврзаник	21	0
20	Парични и даночни казни, пенали и казнени камати за ненавремена уплата на јавни довози и на трошоци за присилна наплата	22	12023
21	Трошоци за стипендии	23	0
22	Трошоци на жале, растурд, арх и расипување	24	0
23	Траен отпис на ненаплатени побарувања	25	13573666
24	Трошоци за него износот на приманијата по основ на деловна успешност над износот на кој се пресметани придонеси согласно со закон	26	0
25	Трошоци за практикантска работа над износите пропишани во Законот за практиканство	27	0
26	Трошоци за практична обука на ученици и практична настава на студенти во висина над 8.000 денари месечно	28	0
27	Трошоци за амортизација на ревалоризираната вредност на материјални и нематеријални средства	29	0

28.	Трошоци за амортизација на материјални и нематеријални средства која е повисока од амортизацијата пресметана на набавната вредност на средствата со примена на стапки над пропишаните согласно Номенклатурата на средствата за амортизација	30		0
29.	Преостаната сегашна вредност на основните средства кои не се користат, а се амортизираат во целост за кои не е издадена согласност од Управата за јавни приходи	31		0
30.	Трошоци за исправка на вредноста на неплатени побарувања	32		971549
31.	Износ на неплатени побарувања од заем	33		0
32.	Износ на позитивна разлика помеѓу расходите кои произлегуваат од трансакција по трансферна цена и расходите кои произлегуваат од таа трансакција по пазарна цена утврдена со примена на „дофат на рака“ меѓу поврзани лица	34		0
33.	Износот на позитивната разлика помеѓу приходите кои произлегуваат од трансакцијата по цена утврдена во согласност со „дофат на рака“ и приходите кои произлегуваат од таа трансакција по трансферната цена меѓу поврзани лица	35		0
34.	Износ на дел од камати по заеми кои се добиени од поврзано лице, кој го надминува износот кој би се остварил доколку се работи за неповрзани лица	36		0
35.	Износ на загубени камати кои произлегуваат од односите со поврзано лице	37		0
36.	Износ на камати на заемни добиени од подружници или акционери – резидентни со најмалку од 20% учество во капиталот	38		0
37.	Други усогласувања на расходи	39		189168
III. Даночна основа (I+II)		40		109250758
IV. Намалување на даночна основа (AOP 42+ AOP 43+ AOP 44+ AOP 45+ AOP 46+ AOP 47+ AOP 48)		41		31296856
38.	Износ на неплатени побарувања за кои во претходниот период е зголемена даночната основа	42		0
39.	Износ на вратен дел од заем за или во претходните даночни периоди било извршено зголемување на даночната основа	43		5905224
40.	Износ на трошоците за амортизација над износот пресметан со примена на амортизациони стапки утврдени со номенклатурата на средствата за амортизација и годишните амортизациони стапки за кои во претходниот период е извршено зголемување на даночната основа	44		0
41.	Износ на неисплатените надоместоци над износите утврдени во член 9 став (1) точки 2), 3-б), 4), 5), 5-а) и 6), од ЗДД, за кои во претходниот период е извршено зголемување на даночната основа, доколку истите се покажани како приход	45		0
42.	Дивиденди остварени со учество во капиталот на друг даночен обврзник, одржани со данок на добивка кај исплатувачот	46		5369608
43.	Дел од загуба наменена за непризнани расходи, пренесена од претходни години	47		0
44.	Износ на извршени вложувања од добивката (реинвестирана добивка)	48		20022024
V. Даночна основа по намалување (III- IV)		49		77953902
VI. Пресметан данок на добивка (V x 10%)		50		7795390
VII. Намалување на пресметаниот данок на добивка (AOP 52+AOP 53+AOP 54+AOP 55)		51		0
45.	Намалување на данокот за вредноста на набавени и ставени во употреба до 10 фискални системи на опрема за регистрирање на готовински плаќања	52		0
46.	Износ на данок содржан во оданочени приходи / добивки во странство (withholding tax) до пропишаната стапка	53		0
47.	Данок кој го платила подружницата во странство за добивката вклучена во приходите на матичното правно лице во Република Македонија но не повеќе од износот на данокот во пропишаната стапка во ЗДД	54		0
48.	Износ на пресметано даночно ослободување за дадена донација утврдена во согласност со член 30-а од ЗДД	55		0
VIII. Пресметан данок по намалување (VI-VII)		56		7795390
49.	Платени еконтации на данокот на добивка за даночниот период	57		806815
50.	Износ на повеќе платен данок на добивка пренесен од претходните даночни периоди	58		9186528
51.	Износ за доплата / повеќе платен износ (AOP 56-AOP 57-AOP 58)	59		-2197953
IX. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ				
52.	Вкупен износ на извршени вложувања од добивката (реинвестирана)	60		20022024
53.	Загуби од претходни години за кои правото на помраќие во рок од три години не е извикано	61		0
54.	Остварена загуба наменена за непризнаните расходи од тековната година која може да се пренесе во наредните три години	62		0
55.	Пренесен неискористен дел на правото на намалување на данокот по одредбите од член 30 од ЗДД	63		0
56.	Пренесен неискористен дел на правото на намалување на данокот платен во странство до пропишаната стапка	64		0
57.	Остварен вкупен приход во годината	65		1654613415
58.	Вкупни трошоци за донации во годината за кои се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности	66		1297195
59.	Вкупни трошоци за донации во годината за кои не се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности	67		189168
60.	Вкупни трошоци за спонзорства во годината, за кои се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности	68		0
61.	Вкупни трошоци за спонзорства во годината, за кои не се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности	69		0
62.	Вкупни трошоци за донација во спорт за која е користено намалување на пресметаниот данок, по член 30-а од ЗДД	70		0

За пополнување на податоците за платен данок во странство (withholding tax) до пропишаната ставка кликнете тука (Задолжително пополнете ги сите полиња и прикачете го доказот за платениот данок од надлежен даночен орган во странство) >>>

За пополнување на податоците за дивиденди со учество во капиталот на друг даночен обврзник од Изјава за платен данок на добивка образец И-ПД кликнете тука(Задолжително пополнете ги сите полиња и прикачете го образецот И-ПД) >>>

ПОДАТОЦИ ЗА СОСТАВУВАЧОТ

Назив / Име и презиме	Здравко	Јорданоски	
ЕДБ / ЕМБГ	<input type="text"/>	Датум на пополнување	12/03/2021 16:41:41
Својство	Овластено лице	Потпис	<input type="text"/>

ПОДАТОЦИ ЗА ПОТПИСНИКОТ

Име и презиме	Здравко	Јорданоски	
ЕМБГ	<input type="text"/>	Датум на пополнување	12/03/2021 16:44:36
Својство	Овластено лице	Потпис	Електронски потпишана

© Директоратот за Даночен Задолжник (Грција)

Податоци за
обработката

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 384 став 2 точка 2 од ЗТД и член 25 од Статутот на друштвото, Собранието на друштвото, одржано на 27.05.2021 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА

ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ДОБИВКАТА ОСТВАРЕНА ПО ГОДИШНАТА СМЕТКА ЗА 2020 ГОДИНА

I

Нето добивката остварена по Годишната сметка за 2020 година во износ од **82.324.315,00** денари во целост се распоредува за инвестиции (реинвестирана добивка).

II

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 384 став 2 точка 3 и член 384 став 5 од ЗТД и член 25 од Статутот на друштвото, Собранието на акционери на Прилепска пиварница А.Д. Прилеп, одржано на 27.05.2021 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТАТА И НА ВОДЕЊЕТО НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕНОВИТЕ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА А.Д. ПРИЛЕП ВО 2020 ГОДИНА

I

СЕ ОДОБРУВА, работата на членовите на Управниот одбор на Прилепска пиварница А.Д. Прилеп, во 2020 година

- Сашко Самарџиоски – член, Генерален директор и Претседател на управен одбор
- Панде Самарџиоска – член, Заменик на Генерален директор
- Здравко Јорданоски – член
- Сашко Блажевски - член
- Димитар Тодороски – член
- Коста Мијоски – член на управен одбор од 01.07.2020 година
- Јане Ангелески – член на управен одбор од 22.10.2020 година

како и на:

- Кирил Самарџиоски – член на управен одбор до 30.06.2020 година и
- Благоја Спиркоски – член на управен одбор до 21.10.2020 година

II

Одобрувањето на работата на членовите на Управниот одбор на Прилепска пиварница А.Д. Прилеп во 2020 година се изврши со поединечно гласање за секој член, и врз основа на расправата по усвоената Годишна сметка за работењето за 2020 година, Извештаите кон годишната сметка и Годишниот извештај за работата на друштвото во 2020 година.

III

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 384 став 2 точка 3 и 384 став 5 од ЗТД и член 25 од Статутот на друштвото, Собранието на друштвото, одржано на 27.05.2021 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТАТА И НА ВОДЕЊЕТО НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕНОВИТЕ НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА А.Д. ПРИЛЕП ВО 2020 ГОДИНА

I

СЕ ОДОБРУВА, работата на членовите на Надзорниот одбор на Прилепска пиварница А.Д. Прилеп, во 2020 година

- Александар Чатлески – Претседател на Надзорен одбор
- Методија Самарџиоски - член
- Александар Димитријески - член

II

Одобрувањето на работата на членовите на Надзорниот одбор на Прилепска пиварница А.Д. Прилеп во 2020 година се изврши со поединечно гласање врз основа на усвоената Годишна сметка за работењето за 2020 година, Извештаите кон годишната сметка и Годишниот извештај за работата на друштвото во 2020 година.

III

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 479 став 3 од ЗТД и член 26 од Статутот на друштвото, Собранието на акционери на Прилепска пиварница А.Д. Прилеп, одржано на 27.05.2021 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР НА ГОДИШНАТА СМЕТКА ЗА 2021 ГОДИНА

I

СЕ ВРШИ ИЗБОР на Друштвото за ревизија ПЕЛАГОНИСКА РЕВИЗОРСКА КУЌА ДОО Прилеп (ПЕРК) за овластен ревизор на Годишната сметка и на финасиските извештаи за 2021 година на Прилепска пиварница АД – Прилеп.

СЕ ОВЛАСТУВА Генералниот директор да склучи договор со Друштвото за ревизија во кој ќе бидат регулирани правата, обврските и одговорностите помеѓу корисникот и давателот на услугите.

II

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.
